

Љамалари кажа, Заев потврди
СДСМ веќе не е
македонска партија

Иницијатива
Националните интереси да се
заштитат со македонска платформа

Странски совет
Широка коалиција
за промена на името

Република

бр. 231, година VI ■ петок, 3 февруари 2017 година ■ цена: 50 денари



НОВИ ИЗБОРИ ИЛИ НОВА КРИЗА



TRANSMET

TRANsport • Mining • Engineering • Trading

Адреса: ул. Костурски Херои бр. 38, кат 2, лок. 1, 1000 Скопје
тел: +389 2 2720 411 +389 2 2775 311 || факс: +389 2 2720 411
е-маил: info@transmet.com.mk || www.transmet.com.mk

Ние го обновуваме
миналото...

Ние ја градиме
иднината...



www.transmet.com.mk

Република
www.republika.mk

КОЛУМНА | Горан Момироски

Со широка коалиција ќе не пикнат
в кош за името

13

КОЛУМНА | Никола Србов

Југоисточна Европа беше препуштена на Сорос

16

КОЛУМНА | Ацо Станковски

Соросов лет

18

ЕКОНОМИЈА

Банкарскиот сектор на сигурни нозе

20

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА

Али Ахмети

24

ЗДРАВЈЕ

Доцент д-р Горан Димитров

30

СЦЕНА | ИНТЕРВЈУ

Владо Георгиев

36

БРЕНД КОНЦЕПТИ


Битлси - неповторлива музичка бајка
и магија (втор дел)

38

СПОРТ | ИНТЕРВЈУ

Љубомир Спасиќ, кајак на диви води

54



Вовед

4

Нови избори или нова криза



7

Анализа

СДСМ веќе не е
македонска партија



Актуелно

10

Националните интереси да се
заштитат со македонска платформа



42

Странци
во Македонија

Овде можам да бидам своја

ДНИД Прва Република
ДООЕЛ Скопје

бул. Илинден бр. 9
1000 Скопје
republika@republika.mk
contact@republika.mk
sport@republika.mk

Директор: Доне Донеvски

Маркетинг:
Стојан Георгиевски,
Габриела Мирчески
тел. 02 / 32 99 999
факс. 02 / 32 99 998

Издавач / редакција: ДНИД Прва Република ДООЕЛ Скопје
бул. Илинден бр. 9, 1000 Скопје

ж-ска: 500-0000007811-68
депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

Претплата: тел. 02/3089-306

www.republika.mk ■ facebook.com/nedelnikrepublika

Главен и одговорен уредник: Ненад Мирчевски

Заменик главен и одговорен уредник: Билјана Зафорова

Редакција и соработници:

Александра Мазнева - Бундалевска, Невена Поповска,
Марина Костовска, Наум Стоилковски, Александрија Стевковска,
Бојан Момировски, Кристина Николова Кузмановски, Катерина Митиќ
Колумнисти: Горан Момироски, Љупчо Цветановски,
Ацо Станковски, Никола Србов

Лектори: Анета Љубецкиј, Тања Стевановска

Фотографија: Александар Ивановски

Графички дизајн: Никса Георгиевски, Билјана Неделковска

Печати: Графички Центар Скопје, ул. Скупи 6.6.

Испечатени примероци: 4.000

Датум на печатење: 2 февруари 2017



ВОВЕД

Нови избори или нова криза

Ненаг Мирчевски | главен и одговорен уредник

Изборниот инженеринг спроведен од СДСМ и од неговите пријатели од надвор беше сериозен обид да се изигра волјата на народот, но, за среќа, креаторите на сценариото не успеаја да ѝ донесат чиста позиција на опозицијата во операцијата за киднапирање на власта. Но, и по неуспехот да го купат Теарце, јасно беше дека ништо нема да ги натера да се откажат од конечната цел.

Сите опструкции што ѝ се прават на ВМРО-ДПМНЕ при обидот да формира стабилна влада не се ништо друго, освен продолжение на претходното сценарио за поставување квислиншка власт од страна на Сорос и на остатоците од администрацијата на Обама во Македонија. Да се потсетиме, откако не успеа обидот да се наместат резултатите од изборите, се обидоа да го наместат прегласувањето во Теарце. Кога и тоа не успеа, во Тирана се измисли некаква платформа за унапредување на албанските права, која се користи за нови уцени и за нови отстапки на Македонците. Минирањето на преговорите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ во последен момент е само уште една диверзија извршена со помош на надворешните пријатели на

Заев. Веднаш потоа повторно се активираа амбасадорите на САД и на Британија со „препораки“ како да се формирала влада.

Но, при делењето „совети“ амбасадорите Бејли и Гарет изоставија да кажат дали изнесуваат свои лични ставови или пренесуваат официјални пораки на државите што ги претставуваат? Ако изјавите не се координирани со земјите од каде што доаѓаат тоа значи дека дејствуваат на своја рака и контра официјалната политика на Лондон и на Вашингтон. Во спротивно, ќе мора да констатираме дека Доналд Трамп и Тереза Меј ја лажеа светската јавност кога пред неколку дена најавија дека САД и Велика Британија во иднина нема да се мешаат во внатрешните работи на други земји и нема да уриваат влади што не им се по кеф. Би било добро да добиеме конкретен одговор од двајцата амбасадори, но и од официјалните лица во Лондон и во Вашингтон. Во меѓувреме, само американската амбасада во Скопје кусо се огласи со соопштение дека „немаат ништо повеќе да додадат на тоа што веќе го кажале“. Овој одговор не остава простор за никаков друг заклучок, освен дека Бејли тера нечија агенда,

која, сепак, не е во согласност со политиката на официјален Вашингтон.

Додека Сорос и чадорчињата очајно се обидуваат да му обезбедат мнозинство за влада на Заев, опозициските медиумски гласноговорници подготвуваат терен во јавноста за некаква широка коалициска влада. Станува збор за опасно решение, кое е и тоа како посакувано од меѓународната заедница, а сè со единствена цел – промена на името на државата, кое ќе го изврши токму оваа широка влада. Планираат решението за името да не се стави на референдум (!), а одговорноста ќе треба да ја преземат сите политички партии што учествуваат во широката влада. Едноставно, што ќе му надробат на народот, тоа ќе срка.

Со ваквото решение не се согласува само ВМРО-ДПМНЕ, која, според презентираниите ставови, не прифаќа широка коалиција, а во однос на евентуално решение за името бара референдумско изјаснување на граѓаните.

Во вакви околности и во услови кога ВМРО-ДПМНЕ има само 51 пратеник, (а не 61 колку што ѝ требаа за самостојно да формира стабилна влада) до-

сегашната владејачка партија, која во ситуацијата е единствена што ги застапува македонските национални интереси, наспроти петте партии што ги застапуваат интересите на албанската заедница во Македонија, има три можни решенија:

Да продолжи да преговара за влада со ДУИ, која и во случај да се формира ќе биде нестабилна и нема да може да функционира нормално. За да се случи тоа ќе мора да се направат големи отстапки, а, во меѓувреме, СДСМ максимално ќе го искористи моментот за продолжување на кризата, на штета на граѓаните и на државата.

Да ги цементира ставовите по цена да оди во опозиција. Со тоа ВМРО-ДПМНЕ ќе ја зго-

леми популарноста кај македонските граѓани како единствена партија што ги штити националните интереси и ќе си обезбеди сигурни најмалку десет нови години владеење. Но, со таков став во моментов, реално, само ќе му помогне на СДСМ да го реализира сценариото за раскрчмување на државата. При евентуално сценарио СДСМ да успее да формира влада прифаќајќи албанизација на Македонија, мора да се има предвид дека тоа би предизвикало голем гнев кај граѓаните, кои многу веројатно ќе излезат на улица во заштита на државата и на националните интереси.

Да оди на нови избори - решение што во моментов е најреално за надминување на

кризата. Сосема е логично на тие избори партиите да настапат со позициите од сегашните преговори, а граѓаните притоа да решат дали и во која мера се прифатливи. Ова, сигурно, не му одговара на СДСМ затоа што опозицијата води неконзистентна политика на штета на македонските граѓани, која и во текот на кампањата се темелеше на многу лаги и нелогичности. Мора да се има предвид дека голем дел од македонското гласачко тело на СДСМ веќе се чувствува разочарано и измамено поради развојот на настаните. Ретко кој од нив очекуваше да види дека Заев, навистина, е подготвен да изврши национално предавство само за да формира влада. Иако во екот на кампањата во многу наврати пред албанскиот елек-



торат лидерот на опозицијата ветуваше двојазичност, редефинирање на државата, кантонизации, федерализации и што уште не, пред македонските гласачи секогаш се негираше самиот себе, а ги обвинуваше медиумите дека погрешно го толкувале.

Разочараноста на македонскиот електорат од СДСМ е првата причина што СДСМ не сака нови избори по никоја цена. Другата силна причина е фактот дека опозицијата никогаш повеќе нема да ја има на располагање логистиката на терен и црните вреќи со пари што ѝ ги обезбедија „пријателите од надвор“, а со кои беа купувани десетици илјади гласови во руралните и во економски позаостанатите средини.

Дека СДСМ не може да го повтори резултатот јасно им е и на опозицијата и на чадорот. Повеќе од смешна беше изја-

вата на Заев дека во моментот само на СДСМ му одговарале нови избори, но тие во никој случај немало да ги прифатат!

Се поставува дилемата ако СДСМ, навистина, оствари реален резултат, ако немаше сериозно подготвуван и реализиран изборен инженеринг, ако граѓаните искрено ја почувствувале енергијата на опозицијата и ако СДСМ е убеден дека ја ужива поддршката на мнозинството граѓани, тогаш зошто опозицијата не би го искористила моментот и не би излегла на нови и брзо организирани избори на кои би освоила уште повеќе гласови, а со тоа и можноста да формира стабилна влада?

Одговорот е затоа што на следните избори СДСМ ќе го нема чадорот, ќе ја нема логистиката на терен обезбедена од пријателите од надвор, ќе нема милиони евра за купување гла-

сови, а ќе ја нема ни довербата на голем дел од гласачкото тело, кое е разочарано од предавството!

Но, колку и да се обидува Заев да ја избегне казната од граѓаните, треба да му е јасна една работа – народот решително и недвосмислено ќе застане во одбрана на националните интереси, кои тој сака да ги продаде колку што е можно побрзо. Од него зависи дали тоа ќе се случи на избори или на улица. ■

СДСМ ВЕЌЕ НЕ Е МАКЕДОНСКА ПАРТИЈА

Албанска платформа? Став, дури по мандатот. Точка! Веројатно, олку громогласен молк Македонија одамна и нема слушнато. Поверојатно никогаш. Можете да го видите и допрете, буквално. Знаете, кога некој не сака да каже што мисли, а од него, едноставно, зрачи, блика одговорот. Истиот тој Заев, кој кумуваше на платформата, уште пред таа да биде и зачната, сега еден месец нема став за неа. Прашањето е - кум или, сепак, родител? Од биолошка гледна точка, СДСМ е мајката што го овозможи непркопсаното чедо, а Касами е таткото. Потпомогнат од Рама и од другите. Како морална поддршка, нели. „Чадорот“ само го овозможи генетскиот, изборен и платформен инженеринг. Мајката Зоран и таткото Билал?! Звучи грдо, но вистинито...

Пишува | Ључко Цвејчановски

- Ако имаш некоја платформа, нешто албанско што те притиска и пече, закопај го на екс Бихакка, Заев сам ќе си го рече. Но само ако мандатот го земе, ако не, пак на двете уши ќе си дреме...

Оваа пародија на Шоповата „Тишина“ со еден описен и важен дополнителен квазистих, природно се наметнува по речиси едномесечната патолошка игра на СДСМ и нејзиниот лидер. Игра што, многу веројатно, ќе заврши како „играчка-плачка“. Услов за изјаснувањето на партијата за албанската платформа бил и ќе остане добивање на мандатот, појасни бестрашниот лидер на прес-конференцијата на 26 јануари. Арно ама, што ако тој никогаш не стане мандатар? Што тогаш? Дали СДСМ вечно, „комунистички - до гроб“ ќе го крие ставот за максималистичките глупости на трите албански партии, од кои едната и не е баш некоја партија. Да, „изненадувањето“ Беса повеќе личи на некаков сурогат-производ или социјалдемократски нус-ефект на



дејствувањето на Заев и на компанија кај албанските политички дејства. Сепак, да не го преценуваме муртинецот, Беса се инфилтрирани, „навежбани“ и инструирани од „чадорот“. Заев ниту е толку моќен, ниту е способен. Унифицирани, калапени Соросови чеда, идеолошки еднојајчени социјалдемократско-бесовски близнаци. Веројатно, во нив е иднината - овие македонски и албански борги да се спојат и самоуништат преку судир на целата таа нелогична омраза насобрана кај двете идентично креирани

страни. За доброто на државата и на сите во неа, биле Македонци или Албанци, Турци, Роми, Срби, Бошњаци, Власи, Египќани итн. Минус и минус даваат плус, нели...

ПЛАТФОРМЕН ИНЖЕНЕРИНГ: МАЈКАТА ЗОРАН И ТАТКОТО БИЛАЛ

Веројатно, погромогласен молк Македонија одамна и нема слушнато. Поверојатно, никогаш. Можете да го видите и допрете, буквално. Не, не така како што самиот „бомбаш“ рече

СЕРВИС „ЏЕРСИ“
ЛИДЕР ВО СВОЈАТА ДЕЈНОСТ

- Репарирање и одржување камиони со употреба на специјализиран алат;
- 12-метарска рамка за исправање шасии, единствена на Балканот;
- Хитер машина за загревање шасии без оштетување;
- 17-метарска комора наменета за бојадисување;
- Компјутерско штелување геометрија на предна и на задна оска на камиони и на комбиња.

ЏЕРСИ
ЛИМАРСКО ЛАКЕРСКИ СЕРВИС ЗА КАМИОНИ

ТЕЛ. 02/2464-564
e-mail: jersy@jersy.com.mk



ЉАМАЛАРИ ДОПРЕ ДО СРЦЕВИНАТА НА СДСМ

Можеби е националист и шовинист, секако, не е наивен, но никој не може да каже дека Муса Љамалари е лажго. Е, истиот тој Муса кажа една голема вистина. Васко Ефтов успеа да ја „ископа“ од него основата на конституцијата на СДСМ. Стариот лисец Љамалари го кажа тоа што многумина го подрабираа и насетуваа, но никако не можеа да го состават во две реченици. 51-годишниот скопјанец од „Дижонска“, кој прерасна во лидер на албанската дијаспора, во силен творечки немир најде зборови за најкус опис на СДСМ.

- Јас се чудам кога велат дека СДСМ е македонска политичка партија. Таа, како да кажам, порано беше Сојуз на комунистите на Југославија, па стана СДСМ. И тогаш имаше Албанци во таа партија, тоа е идеолошка партија – си кажа Љамалари и погоди „Во центар.“

Да, овој кус опис допира до срцевината на париската констелација, која е сè само не македонска. Сега, за жал, ниту идеологијата

дека имал црвени очи од премногу слушање туѓи разговори. Знаете, кога некој не сака да каже што мисли, а од него, едностранно, зрачи, блика одговорот. Истиот тој Заев и СДСМ, кои кумуваа на албанската платформа, уште пред таа да биде зачната, сега еден месец бегаат „како ѓавол од темјан“ и немаат став за неа. Проблемот е во тоа што лидерот некогаш и не знаел и не можел да ја скрие својата фацијална експресија, која постојано го издава. Еднаш веќе прашавме, па зар очекувате од кумот да каже дека кумчето не го бива? Тешко. Уште поверојатно, од биолошка гледна точка, СДСМ, сепак, е мајката што го овозможи непрокопаното чедо, а Касами таткото. Потпомогнат од Рама и од другите. Како морална поддршка, нели. „Чадорот“ само го овозможил генетскиот, изборен и платформен инженеринг. Мајката Зоран и таткото Билал?! Звучи грдо, но вистинито. За потсетување, токму Заев во кампањата велеше „Носам живот!“ Сите се шегуваа дека не може да „носи живот“ и да биде труден затоа што е маж, а не е Шварценегер. Сепак, лидерот, за промена, не лажел. Навистина носел нешто, ама не живот. Еден месец по изборите тоа нешто и се роди. Девојче. Името ѝ е Платформа, презимето Албанска...

Друг факт, кој не можат да го оспорат ниту соросидните

СПФМ, е дека „македонската“ партија, која ќе остане запаметена како најантинационалната „направија“ во историјата, ги создаде сите можни услови за раѓање на платформата. Двојазичноста и федералното уредување на Швајцарија, кое Заев толку го бендиса во Берн, беа прекрасна почва за „насадот“ на Касами, кој потпомогнат од Хашим и од Рама ги набеди и Али и Села. Вториот и така си го имаше потребниот во себе. Првиот, пак, сè уште во траур од резултатите на 11 декември, за првпат во својата кариера, била командантска или политичка, наседна на чадоровата игра. Или, пак, можеби беше условен со „бомбите“ на Заев, кои тој така непребројани и без записник ѝ ги предаде на сопартиската Јанева. Како и да е, Заев и Рада имаат голема „чест“, да бидат кумови (или родители?) на една платформа, која стана и главна рампа за договор меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Ја создадоа, таа сè уште не ни проодела, а тие веќе наголемо ги користат благодатите од нејзината егзистенција. Очигледно, надежта на потписниците, или, подобро кажано, главниот потписник Касами, е дека платформата „ќе прооди“ на два-три месеци. Благодарение на кумот или родител Зоран, се разбира. Поверојатно, истата таа платформа и ќе полета, а не прооди, доколку СДСМ некогаш, кога и да е, го добие мандатот.



не им е македонска, туку Соросова. Уште потрагично е што зборовите на Љамалари ги потврди и самиот Заев. По средбата со претседателот Иванов пред целата јавност лидерот на опозицијата соопшти дека СДСМ не е веќе македонска партија, туку граѓанска партија!

Можеби, поведен и од други мотиви, но БЦ, претходниот долговечен лидер на партијата, успеаше да ги држи во нормала овие соросидни идеологии и чекори на СДСМ. Индикативно или не, но по неговото заминување соросизацијата на „Павел Шатев“ го доживеа своето крешчендо. Шеќеринска и Заев со две раце го гушнаа понуденото од унгаро-американскиот, милијардер изместен во умот, и без лубриканти проголтаа сè што мораа. Кои се новите начела на партијата? Ги има во албанската платформа. Но кои се начелата против кои застапаа СДСМ? Националното чувство, личната самосвест, културата и менталитетот, семејството, државата, Уставот, законите... А што посакуваат најмногу, го користат и го користеа во минатото? Интервенциите на меѓународната „заедница“. Зборуваме за едно целосно обезличување на нацијата и на државата, спроведено според жел-

бата на нивниот врховен идеолог и финансиер. Истиот тој Сорос ги мрази целосно истите начела, кои сега ги мрази и СДСМ, истиот тој „филантроп“, кого го мразат и во родната Унгарија, вели дека националниот суверенитет мора да биде подложен на наднационални организации?! Премногу слично-сти за да се биде случајно.

БУДЕЊЕ, АМА ЗАДОЦНЕТО И БОЛНО

Новите моменти во дејствувањето на Заев, кои, реално, и не се толку нови, им „помогнаа“ на многу Македонци да излезат од јатото на инструираните Македончиња. Веројатно, многумина од нив не можеа да веруваат дека некој може да падне толку ниско, па не веруваа ни дека Заев го прави сето тоа што го правеше минатите месеци. Дел, сигурно, им поверуваа и на „професионалните“ новинари, кои, дефинитивно, се професионални, ама извртувачи на вистината. Е сега, голем дел од рајата што не им веруваше на „куририте“ доживеа силно откровение. Замислете, „куририте“ не лажеле и Заев, навистина, го правел и зборувал сето тоа што самите во предизборието имаа шанса да го чујат лично од негова уста?! Колку некој требаше да биде залажан и заведен за да не верува во тоа што го слушна лично од него? Сега им „текна“ дека работата забегала, па на социјалните мрежи врие од статуси во кои се дообјаснуваат дека не сакале да живеат во таква и таква држава. Исто како и што целта на шарената „револуција“ не беше вдумување на двајца никаквеци во парламентот?

Добар ден, чеда Божји, добар ден. Будењето мора да било болно. Добре дојдете во клубот на Македонците, кои цела историја се губитници поради нивните „залажани“ и „преложани“ браќа и сестри. Барем следниот пат, кога и да е, размислете и соцвакајте, не голтајте туку така. Ќе ви бидеме благодарни што, за промена, вилицата сте ја употребиле и за нешто друго, корисно. Ах, да, сега имате тастатури. Арно ама, тие не цвакаат... ■



ДАШТЕВСКИ: ЗАЕВ МАНИПУЛИРА СО ЛБАНЦИТЕ

Сметам дека Заев постојано манипулира со граѓаните во Република Македонија, а особено со нашите сограѓани од албанско потекло, вели универзитетскиот професор Александар Даштевски, според кој лидерот на СДСМ тоа го прави со помош и со совети на остатокот од чадорот.

ДАШТЕВСКИ: Откако чадорот се растури, а во Европа и во САД се прават други геополитички планови, кои се целосно различни од тие во последните години, тој сака набрзина да ја искористи ситуацијата.

Поради тоа сметам дека и на понеделничката прес-конференција тој се обиде да манипулира со јавноста. Тоа го прави затоа што, најверојатно, сè уште нема обезбедено мнозинство во парламентот. Поради тоа упати заканувачки тонови кон претседателот на државата, иако многу му е јасно дека во членот 90 од Уставот не пишува дека мандатот треба да биде даден на втората партија по број на освоени гласови. Манипулацијата произлегува и од таму што тој не се изјасни за платформата на четирите албански партии. Тоа може да се толкува како притисок за добивање на мандатот за да вети сè од платформата, а откако ќе заврши работата да го обвини ВМРО-ДПМНЕ дека не се согласиле на тие услови.

Тоа што најмногу изненади на прес-конференцијата е дека тој се залагал за некаков граѓански концепт. Не знам дали му е јасно што значи тоа и дали неговите стручњаци му го објасниле до крај. Во уставот целосно е спроведен граѓанскиот концепт, што значи почитување на индивидуалните човекови права во согласност со меѓународните стандарди.

Покрај тоа, во македонскиот Устав преку амандманите според Охридскиот рамковен договор се спроведени и колективните права. Тоа се права што им припаѓаат на малцинските заедници во државата и ретко каде се внесени во Уставот. Што се однесува до албанската заедница, таа има добиено поголеми права од другите заедници како најголемо малцинство во РМ. Граѓанскиот концепт е прифатен речиси во сите европски држави, особено во земјите што се членки на Советот на Европа, во кои спаѓа и РМ. Затоа сметам дека таа прес-конференција треба да се сфати како сериозна и треба да почекаме на конечниот резултат за формирање Влада.

НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ДА СЕ ЗАШТИТАТ СО МАКЕДОНСКА ПЛАТФОРМА



Пишува | Наум Стоилковски

Во услови кога голем дел од поддржувачите на опозицијата во Македонија постизборно се разбудиле со реалноста од сеалбанската платформа подгреана од ветувањата на СДСМ, нешто што го сметаа само како политички маркетинг, кревањето на влогот од Зоран Заев за двојазичност и „швајцаризација“ на општините, наспроти сите предупредувања дека се работи за процес за федерализација на државата,

покрената е иницијатива за подготвување сеопфатна македонска платформа на сите политички субјекти во Република Македонија за опстанок и развој на државата. Социјалистичката партија на Македонија повика на обединување на македонскиот народ и на другите народи што ја сакаат и почитуваат оваа држава да ја поддржат платформата, во која мора да се дефинираат сите црвени линии преку кои никој во земјата не смее и не може да премине.

- Таа мора да биде во согласност со Уставот и во неа мора да бидат наведени сите прашања што се однесуваат на нашето внатрешно уредување, безбедносниот карактер, функционирањето на институциите, јазикот, името, културата, историјата, економијата и надворешната политика - наведуваат социјалистите, додавајќи дека состојбите се драматични и бараат сериозно однесување и брзо дејствување.

Ќе се вклопат ли државните и националните интереси во една македонска платформа како насока по која би се движела македонската држава и нација во иднина? Иницијативата е почната. Социјалистичката партија на Македонија упати покана, макар и за формално почнување разговори, бидејќи мора да постои стратегија. Ситуацијата сега е толку сериозна што би било нелогично каков било изговор од која било страна да не биде прифатен

Идејата за македонска платформа не е нова и таа се нагласувала во различни пригоди - од стратегија за евроатлантската интеграција до повлекувањето на црвените линии во преговорите со Грција. Но, сега не станува збор само за „црвените линии“ во однос на грчкото негирање или, пак, само како одговор на сеалбанската платформа со која државата се соочува, туку за околу основни стратешки работи - внатрешното уредување на државата, економијата, надворешната политика, идентитетот - за иднината на државата и за иднината на нацијата.

Ситуацијата, пак, сега е толку сериозна што би било нелогично каков било изговор од која било страна да не биде прифатен, макар и за формално почнување разговори, бидејќи мораме да имаме стратегија. 25 години само се зборува за македонска стратегија за зачувување на македонските национални и државни интереси, македонските црвени линии, и само на тоа остана, велат од Социјалистичката партија, од каде што додаваат дека се длабоко загрижени од платформата и начинот на нејзиното подготвување од политичките партии на Албанците во Република Македонија.

- Прво, тие барања се неприфатливи за Социјалистичката партија и оттаму длабоката загриженост, неприфатлив е и начинот на кој е подготвена самата платформа со таторство и диктат на албанската држава и нејзиното раководство, а со оглед на сите регионални и глобални случувања, и сè уште актуелната „линија на огнот“, уште поголема е загриженоста бидејќи на овој начин, со овие барања, всушност, се подгрева и раѓање на националистичките страсти и на едната и на другата страна. Втората работа е што 25 години се чека на обележување, исцртување на тие црвени линии и никако да се дојде до тоа. Ова е краен момент за да сите политички фактори во Македонија, особено ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, како две најголеми партии, кои предводат две најголеми коалиции, поразговараат со посредување на Социјалистичката партија и да се отворат сите прашања во делот на внатрешната политика, односно внатрешното уредување на државата, економијата, надворешната политика, јазикот, историјата, културата - велат иницијаторите.

Консензус за стратески позиции

Македонските позиции од осамостојувањето никогаш не биле необременети од регионалните прашања, директните негирања од соседите, но и од нереализирани, а посакувани големодржавни идеи од Албанците во регионот и во Македонија. Сето оптоварување додатно го компликува и меѓународната заедница со наметнување на преседанот со преименување со акроним и обезличување на македонскиот идентитет на народот и на културната посебност во замена за меѓународно признавање, што и по 25 години е значајно и неизбежно прашање при македонското меѓународно позиционирање и, секако, внатрешните политички кризи.

Беспотребно е да се навлегува длабоко во опишување на оваа состојба, доволно е да се прочитаат пораките што последниот месец се упатени од Србија, Бугарија и од Грција. Посебен удел зазеде директното вмешување на Тирана, а потоа и на Приштина, за креирање на сеалбанската платформа, чијашто содржина директно навлегува не само во внатрешнополитичките актуелни односи во Македонија, туку и во унитарниот карактер на државата. Оттука, разбирлив е мотивот за понудата од Социјалистичката партија до сите политички партии за заземање национален став за основните позиции.

- Ние немаме национален консензус за основните стратески позиции на Република Македонија. Не само за проблемот што го наметнува соседна Грција околу името на државата, тоа е само дел од корпусот прашања што треба да бидат наведени во платформата и како такви да бидат прифатени од сите политички фактори од државата, без оглед дали се македонски политички партии, значи со мнозинство македонски граѓани, или се партии од народите во Република Македонија, Бошњаци, Срби, Роми, Турци, да не ги набројуваме сите. За другата страна, албанскиот политички корпус - тие веќе се одредија. Партиите потпишаа таква платформа, излегоа со тие пет барања кои се неразумни и околу двојазичноста и околу другите прашања. Значи, тоа е иницијативата на Социјалистичката партија, конечно сериозно да се размислува. Имаме многу лошо искуство изминатите 25 години затоа што не можеме да се договориме околу основни стратески работи за иднината на државата и за



иднината на нацијата. Како можеме да имаме визија за развој на државата, краткорочна или долгорочна, не е важно дали за 5, 10 или 50 години, ако немаме основен документ околу кој сите ќе се придржуваат, без оглед кој ќе биде на власт, едни или други? - објаснуваат иницијаторите.

Платформа како гарант за кредибилни избори и кредибилен попис

Во контекст на актуелната иницијатива од Социјалистичката партија, не е прашање дали недостига македонска сеопфатна платформа со која би се зацртале националните и државните интереси, туку зошто некој би останал на страна од креирање таков документ? Иницијаторите велат дека сериозна иницијатива мора да има сериозен пристап, а тој сериозен пристап бара и реално прифатливо време во кое би требало да се даде и одговор. А, како ќе одговорот зависи од политичките партии, додаваат од таму.

- Сега е време кога секој треба да понесе одговорност и за тоа да бележи историјата дали правилно постапил или погрешил. Ние сметаме дека сме во право и дека, покрај 25 години недостиг на ваков стратегиски до-

кумент за македонскиот народ и за македонската држава, е време кога треба тој да се стави на хартија, за кој било да е на чело на државата да не смее да помисли да ги премине тие, условно кажано, црвени линии кои засегаат во самата суштина на македонското постоење и на нацијата и на државата - објаснуваат социјалистите.

Можеби доколку постоеше таков документ, во вакви моменти, немаше да се дојде до ситуација во која на „кредибилни избори“ би се тргувало со унитарниот карактер на државата, би се нудела децентрализација на безбедносните структури и би се барало редифинирање на државата во дел од политичките понуди и платформи за коалицирање. Дотолку што „кредибилноста“ на последните избори превиде дека во држава каде што политичките блокови се и премногу дефинирани по национална основа, одеднаш социјалдемократијата како идеологија стана многу блиска на руралните средини со албанско население. Или, пак, дека на гласање учествуваше и граѓанско здружение спротивно на законот, или дека бројот за жени-кандидатки на листите за едни важеше, а за други - не.

Прифаќањето една ваква платформа би значело и заложба да се застане со не-

гирање на изборните резултати, но и редовно одржување попис. Особено кредибилен попис како основа за дејствување по онаа друга рамка која произлезе како последица на 2001 година, но и како кредибилен документ кој би фрлил друго светло на сеалбанската платформа.

- Во таа платформа сигурно дека ќе стане збор и за попис. За попис е потребно да се создадат услови и, меѓу другото, треба да се измени законот. Второ, како што требаше изборите да бидат кредибилни, треба и резултатите од тој попис да бидат кредибилни. Своевремено, сите ги знаеме причините зошто беше запрен процесот на попишување во 2011 година. Истовремено, ЕУ се јави како фактор кој со свои претставници сака да учествува во идниот попис кој би се спровел во Република Македонија. Не ни е нам толку посакувано присуството на експерти од ЕУ, туку нивното присуство, пред сè, би било потврда на веродостојноста на резултатите од пописот кои би биле прифатени, меѓу другото, и од меѓународната заедница. Од тие причини е важно за нас едно меѓународно присуство во насока на потврда од резултатите на пописот - додаваат иницијаторите на платформата.

Вистинското прашање кое се наметнува по оваа иницијатива за македонска платформа е како ќе одговори СДСМ на повикот. За само неколку дена македонската јавност беше сведок дека СДСМ веќе не е партија „од македонскиот блок“. Прво, претставникот на албанската дијаспора во едно телевизиско интервју посочи дека СДСМ не е партија на Македонците, за потоа и Зоран Заев, лидерот на партијата, на излез од претседателскиот кабинет, да рече дека СДСМ веќе не е македонска партија. Иницијаторите ветуваат дека ќе почекаа на одговорите од политичките актери, а потоа ќе соопштат кој одговорил позитивно кој негативно на повикот на иницијативата за платформа. ■

АКТУЕЛНО

СТРАНСКИ СОВЕТ

КОЛУМНА

ШИРОКА КОАЛИЦИЈА ЗА ПРОМЕНА НА ИМЕТО

Изјавите што во рок од неколку дена пристигнаа од различни странски центри и дипломатски претставници, на кои без никаков повод се надоврза грчкиот премиер Алексис Ципрас, повторно ги вратија старите приказни за координиран притисок врз Македонија за менување на името спротивно на интересите на македонскиот народ.

Иако постои теоретска можност изјавата на Ципрас да не е предизвикана од ништо, туку само да е дел од предизборната грчка политичка битка во која грчките лидери се натпреваруваат кој е порадикален во однос на Македонија, реално е дека повторно на marginите на меѓународните односи Брисел, Атина, Вашингтон и Берлин се обидуваат да најдат решение за билатералниот спор меѓу Македонија и Грција.

Опасноста е уште поголема затоа што се наоѓаме во ситуација кога Македонија нема влада, а македонските политички партии, особено ВМРО-ДПМНЕ, се наоѓаат во деликатна ситуација соочени со радикалните барања на албанските партии, на кои иако јавно се солидаризираат со македонските интереси, око нема да им трепне ако дојдат во ситуација да решаваат за менување на уставното име.

Пишува | Горан Момироски



Меѓународната заедница е заинтересирана за стабилноста на Македонија и во тој контекст теоретски може да се разгледа нејзиното барање за формирање голема коалиција во Македонија. На барањето на различни европски и билатерални инстанци за влада која би ги собрала сите релевантни политички партии во Македонија може да се гледа и позитивно, но притоа не смее да се исклучи варијантата во која широка коалиција се бара со друга цел.

Во ниту едно сценарио не смее да се исклучи дека на ЕУ и на САД во годините што претстојат, во кои има шанса за помирување меѓу Русија и Америка, но има и простор за натамошно радикализирање на ситуацијата меѓу Вашингтон и Москва, им одговара да се затвори македонско-грчкиот спор за името и да се бетонираат евроатланските граници во југоисточна Европа. Со тоа Вашингтон и Брисел ќе имаат една невралгична точка помалку доколку

дојде до преговори за идните сфери на влијанија во светот. Со затворен спор со Грција може да се очекува Македонија брзо, со политичка одлука базирана на геостратешки интереси, да влезе во НАТО и во ЕУ и со тоа Русија да добие помал простор за маневар и пенетрација на Балканот, нешто што неодамна го најави и рускиот претседател Путин.

Оттаму разбирлива и логична е тезата дека ЕУ и САД инсистираат на формирање широка коалиција со влада која ќе има простор за донесување крупни одлуки, меѓу нив и менување на уставното име. За нив, но и за сите оние што мислат дека Македонија ќе нема голема штета ако се согласи на некаква вештачка кованица од типот „Северна Република“ или „Горна Република“, каде што граѓаните ќе зборуваат некој нов јазик, е најдобро во таа влада да биде и ВМРО-ДПМНЕ, особено ако партијата ја загуби својата моќ со која една деценија се опира на притисоците за промена на името.

ПОЛИТИЧАРИТЕ ДА БЕРАТ УМ, КРИЗАТА НЕ Е АЛИБИ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДАВСТВО

Барањето за голема коалиција во Македонија од странски центри, како, на пример, Лондон, каде што полска гасне европската идеја на Жан Моне, уште повеќе ни ги проширува видиците зошто е потребно во владата да учествуваат сите партии. Така, сметаат странските фактори, многу полесно ќе се отфрли идејата за референдум за името кое е објективна пречка за намерите на големите сили по кратка постапка да го променат македонскиот идентитет.

Тие мислат дека со голема коалиција и заедничка одлука на сите партии, без да се одржи референдум, Македонците полесно ќе го проголтаат своето преименување и губењето на своето основно човеково право на идентитет за кое никој никогаш не преговарал, а не, пак, да се откаже од него. Големите сили сè уште не разбраа дека ниту голема коалиција ниту широка влада не може да донесе трајно решение за уставното име и во прв ред урисување на македонскиот идентитет, кој дури и ако е граден во последните 70 години, како што тврдат некои балкански националисти, не може да биде променет со притисок од надвор или со предавничка политика на политичките партии. Затоа сите во странство, а пред сè тие во Македонија, што размислуваат за идентитетски инжени-

ринг преку формирање голема коалиција треба да знаат дека дури во тој случај ќе видат што е вистинска криза и голгота. Дури тогаш ќе видат дека сегашната политичка криза, без разлика дали за неа е виновен Сорос или домашните калкуланти, била само шега. За да им биде уште појасно на тие што се сомневаат во капацитетот на македонскиот народ да го одбрани своето, треба да им се каже дека сè уште постојат доволен број луѓе што нема да дозволат преку ноќ да станат „Горномакедонци“ што говорат „горномакедонски јазик“. Во тој контекст треба да знаат дека ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ исто како што по секоја цена не смеат да направат влада со ДУИ и со БЕСА, по ни една цена не смеат да направат компромис штетен за Македонија, а однесувањето на грчките и на бугарските фактори, но и на европските и на американските, досега не даде надеж дека е можно решение со кое и ние ќе бидеме задоволни.

ПРИТИСОКОТ НИКОГАШ НЕ ТРЕБА ДА НЕ ИЗЕНАДИ

Се разбира, македонските политичари не треба да бидат изненадени од странската координација што ја гледаме по кој знае кој пат последните 9 години од самитот на НАТО во Букурешт. Како што не треба да судиме дека сите странски напори за решение на спорот за името и отворање на евроатланските интеграции на Македонија се непријателски кон



нашата држава. Не е исклучено дека сега дел од меѓународната заедница сака да се најде решение што ќе биде фер за двете страни, но, сепак, со оглед на важноста на Грција за големите сили, поредно е дека Македонија би била колатерална жртва на странските напори во овој правец. Сепак, во меѓународната политика и историја има премногу примери кога малите, и особено слабите, земји не го добиваат тоа што го имаат зацртано како национален приоритет особено во ситуации кога за решавање имаат повеќе важни стратешки прашања.

Македонија во моментот има премногу отворени прашања и гледано од секаков аспект, и внатрешнополитички (нема влада), и интернетички (албанските партии поставија барања што и самите не би ги исполниле да се на власт), и геостратешки (новиот бран бегалци од Блискиот Исток е подготвен за поход кон Европа, а договорот меѓу ЕУ и Турција едвај се одржува во живот), едноставно е невозможно да добие решение кое би ги задоволило барањата на граѓаните, аманетот на претходните генерации и оставштината за нашите деца, внуци и правнуци.

ГРЦИЈА Е СИГУРНА ДЕКА СМЕ СТАВЕНИ ВО КОШЕ

Изјавата на Алексис Ципрас дека Македонија е таа што води националистичка агенда со територијални претензии воопшто не е случајна. Ципрас, покрај тоа што сака да се позиционира подобро пред својата јавност која наскоро повторно ќе треба да гласа за него на избори, ни кажува дека Македонија во моментот е во најслаба преговарачка позиција од почетокот на преговорите за името пред 24 години и дека тој факт мора да го пресмета во идните сценарија.

Додека неговиот министер Косијас, заедно со својот македонски партнер Попоски, две години се обидува да спроведе невозможно мисија и да ги подобри односите меѓу двата соседи, грчкиот премиер се обидува да поентира. Со тоа тој им испраќа порака и на меѓународните фактори што го спонзорираат последниот обид

за релаксирање на односите меѓу Македонија и Грција дека не го интересира ништо друго освен грчките црвени линии и позицијата едно име за сите употреби, во кое ќе мора да има географска одредница.

Ципрас јасно на сите им дава до знаење дека со ваква слаба Македонија подјадена од долгогодишна криза нема потреба да прави компромис, туку ќе инсистира на максималистички позиции. За него и за неговата земја нема опасна алтернатива, а добро знае дека за Македонија непостигнување договор и затворање на евроатланските интеграции може да значи крај на македонската држава, исто онака како што зацртале грчките национални стратегии во последните 100 години.

СО КОЛКУ ЈАЗИЦИ ГОВОРИ МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА МАКЕДОНИЈА

Меѓународната заедница, ковалицата која кај нас се подразбира како пресек на интересите за западните сили во однос на Македонија, постојано бара нешто од Македонија. Дел од тие барања се пријателски, какви што треба да бидат меѓу два партнери, но голем дел од нив се базираат исклучиво на нивните интереси. Затоа Македонија треба да биде внимателна при анализата на вистинската природа на барањата на претставници на таа заедница.

Неретко во минатото интересите на САД во однос на Македонија биле различни или многу појасни од тие на ЕУ или на некоја од големите сили, Германија, Франција или Британија. Како што многу често јавната политика на некои наши партнери била сосема различна од тајната дипломатија која имала цел промени во политичкиот систем и во распоредот на силите. Оттаму разбирливо е прашањето на ВМРО-ДПМНЕ упатено до Амбасадата на САД дали нејзиното дипломатско претставништво има целосна координација со новите правци на дејствување на американската дипломатија.



Само за потсетување, минатата недела паралелно со изјавите на амбасадорот Бејли во Скопје, во Вашингтон се случија драматични промени во Стејт Департаментот со кои од највисоките позиции заминаа десетина критичари на Трамп и носители на надворешната политика на САД од времето на Обама.

И, навистина, Македонија треба да добие јасни сигнали дали најавите на Трамп за немешање и ненатурање на американските надворешнополитички приоритети на другите нации се само за јавност или навистина неговата администрација ќе води принципелна и пријателска политика особено со земја како Македонија, која во 2008 година, во времето на друга републиканска администрација, потпиша договор за стратешко партнерство. Затоа не треба да се брза, а треба да се прашува, дури и кога дел од опозициските активисти кои не следат какви турбуленции се случуваат во Вашингтон и глобално, прават шеги за ваквиот однос кон американската амбасада во Скопје. ■



ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА БЕШЕ ПРЕПУШТЕНА НА СОРОС



Пишува | Никола Србов

„Зошто токму Република Македонија е на удар?“ и „Зошто администрацијата на Обама би се занимавала со една мала земја како Македонија?“ беа најчесто поставуваните прашања во изминатите две години. На прашањето за Македонија се надоврза и она за Унгарија, која трпеше речиси подеднакво ист, но не толку валкан удар како што беше во Македонија

Под удар не беа Македонија и Унгарија, под удар беше целиот регион од страна на администрацијата на Обама контаминирана со гледиштата на Хилари Клинтон и на финансиерот Џорџ Сорос. Македонија и Унгарија беа на удар бидејќи политиката на владите во овие две земји го држеше регионот стабилен.

Република Македонија и Унгарија се почетната и крајната точка на атрактивната „балканска рута“ која ја користат емигрантите од Блискиот Исток. Доколку ја изоставиме Грција, која е членка на Европската унија, Република Македонија е почетната точка на „балканската рута“ и воопшто на европскиот континент, додека Унгарија е последната точка на „балканската рута“ и почетна точка кон западна Европа. Просторот помеѓу Македонија и Унгарија или речиси целиот Балкан зависи од политиката на овие две држави.

Интересно е прашањето зошто емигрантите не се пренасочуваа преку Албанија, зошто токму преку Македо-



нија? Веќе е јасно дека Еди Рама е во одлична релација со Џорџ Сорос преку поранешната сопруга Делина Фицо, која во наредните пет години ќе дели 9,5 милиони евра од фондот на УСАИД наменети за невладини организации во Македонија кои се под капата на Сорос. Треба да се одговори и на прашањето зошто во Албанија не беа јавно објавувани прислушувани телефонски разговори како што се направи во Македонија? Ако претпоставиме дека разговорите не биле пуштани заради добрите релации помеѓу Сорос и Рама, тогаш се отвора друго прашање, дали

Џорџ Сорос одлучува во која држава ќе се објавуваат или нема да се објавуваат незаконски прислушувани разговори? Доколку Џорџ Сорос поседува моќ да одлучува за такви крупни прашања, тогаш неизбежен е заклучокот дека Сорос е директно вмешан во прислушувањето во Република Македонија.

Во ноември 2014 година, невладините организации како „Метаморфозис“, „Младински центар за европско образование“, „Младински образовен форум“ и други, сите под капата на фондацијата на Сорос, „Отворено оп-

штество“, ги почнаа студентските протести. Овие протести беа почеток на вештачки искреираната политичка криза во Македонија. Во 2014 година, непосредно пред изборите, „Метаморфозис“ од фондацијата „Отворено општество“ добила финансиски средства во висина од 11.640.042 денари, додека пред почетокот на протестите во оваа организација биле долеани 1.799.890 денари, „Младинскиот центар за европско образование“ во 2014 година добил 2.531.575 денари, а непосредно пред протестите биле долеани уште 782.775 денари, додека

МОФ пред протестите добил 130.288 денари, но пред изборите во 2016 година им биле префрлени 4.166.788 денари. Вака добро исплатените „невладини“ организации, под плаштот дека се борат за студентски права, почнаа со кампања која требаше да генерира незадоволство кај младата популација во државата. Преку создадениот т.н. студентски пленум, младите луѓе кои беа регрутирани од МОФ се распределија низ разни невладини организации во државата. Активностите на овие организации се сведуваат на обучување млади луѓе како да поттикнуваат

КОЛУМНА

активизам во своите средини и како да постапуваат при големи протести. И една од долгорочните цели е инфилтрирање млади Албанци во СДСМ кои послужија како даден сигнал за албанските гласови кои се влеаја во оваа партија, тоа беше најавено со забраната за истакнување на државното знаме на протестите кои ги организираше „Студентскиот пленум“.

Мрежата на овие невладини организации во даден момент синхронизирани ги пренасочува својата активност и цели за кои постојат. Во екот на мигрантската криза на македонско-грчката граница активистите на овие невладини организации делеа летоци помеѓу емигрантите во кои детално им посочуваа како илегално да ја преминат границата и како да се движат низ Македонија, притоа Албанија беше изоставена од апелите на невладините.

Република Грција ги користи емигрантите како најсилно оружје за притисок врз Република Македонија преку кои гледа можност да ја уценува владата во однос на спорот со името на Република Македонија.

За администрацијата на Обама и Хилари Клинтон, Албанија со Еди Рама, Грција и СДСМ, заеднички именител е Џорџ Сорос.

Целиот план за уривање на Никола Груевски е со цел да се промени името на Република Македонија по што би следело имплементирање на платформата која ја промовираа албанските политички партии во Македонија, а им ја состави пријателот на Џорџ Сорос, Еди Рама. Знаејќи ги барањата од платформата, промената на името со себе ќе повлече и промена на сите симболи на Република Македонија, а истите од Македонија ќе направат држава во која живеат граѓани. Тој толку спомнуван термин „граѓани“ од страна на опозицијата и невладините организации си има своја цел, на сите нам треба да ни влезе во главата дека ние сме граѓани и ништо друго, дека не сме Македонци, туку граѓани кои се дел од едно „отворено општество“ во кое нема место за идентитети. Или, како што вели Соросовата идеологија, а истото ни го соопштува Најчевска, ние треба да бидеме „земјани“ и да се откажеме комплетно од нашиот идентитет во името на едно „отворено општество“. ■

СОРОСОВ ЛЕТ



Пишува | Дцо Сџанковски

Прикаската за Сорос (на унгарски – да летнеш) многу личи на фамозниот роман на Брем Стокер за Дракула (Носферату). Сетете се на монструозната моќ на грофот Влад Цепеш да се трансформира во лилјак и да одлети во непознат правец доколку ловците на вампири го опколат и ја доведат во опасност неговата егзистенција, со тоа што ќе го прободат со глогов колец во срцето, а потоа ќе му ја отсекаат главата. На тој начин непријателите на грофот Дракула ќе го испратат тој зол дух таму од каде што дошол – во пеколот.

Така и кутриот Џорџ Сорос, опколен од неонацисти, расисти и маџици, е присилен повторно да полета (Сорос) и да пребегне во посигурни предели за него. Каде сега, по ѓаволите?

- Во Лондон? Во тој опскурен град на магла и на глумци. Град на затворени менталитети, анимирани со чај, ритуал преземен од нивната колонија Индија – дијамантот во круната на британската кралица. Место со ужасен конзервативен критицизам, доведен до степен на циничен садизам. Место на банки и на масонски ложи, мистериозен лабиринт на безумни и на маџикални конспирации.


Расизмот, фашизмот и болшеvizмот тука се претворени во мода и само најсмелите креатори можат да си поиграваат со овие забране-

ти идеологии на поголемиот дел од планетава. Воедно, по неговите жовијални улици ги гледате стадата емигранти од прва, втора или трета генерација, некои, пак, имаат длабоко потекло уште од времето кога нивните предци биле донесени како робови од африканските колонии. Пред сè, да служат како еден вид чудесни суштества за забава (лордовите знаеле да спорат со денови и ноќи, дали овие „суштества“ се луѓе или животни) на дворот на кралицата Викторија.

Лондон со својот имагинариум е вистинско место за стариот Џорџ. Место, кое ќе го обнови неговиот циничен и луциден дух и ќе му даде нов импулс и нови визии.

Оттаму, инспирирајќи се од средината и од нејзината деликатна перверзност, би можел да продолжи да дејствува преку својата мрежа во Источна Европа, а полека и да се прошири кон Кавказот и кон каспискиот регион. Тоа е сега „ин“. Да се зарие во stomакот на Русија и да се протне во Иран. Во Турција би можел да ги наследи инсталациите на Ѓулен. Па, така, би ги шашардисал тајните служби, таму каде би го очекувале Фето, би се појавувал Сорос, и обратно.

Ете, ново поле за уште посубверзивно дејствување во однос на уривањето на владите што ги поддржуваат Трамп и Путин во овој дел од светот.



Секако, овој пат конспиративноста треба да се подигне на највисоко ниво. Треба да се влезе во илегалата (ах, ова му го подига адреналинот на стариот добар Џорџ), да се биде бе-

скрајно дискретен, ефикасен и, конечно, брутален.

„Овие а ла велвет революции се премногу меки и лигави, нема никаква суровост и консеквентност,

КОЛУМНА

‘револуционерите’ како мајмуни врескаат и фрлаат боја по фасадите, а потоа дома на лонец грав со векна леб и половина килограм салама. Каква грдотија, каква бесполезност. Колкави само пари фрлив на овие глупости.

Ах, требаше да создадам своја, автентична филозофија, а не да се држам до мислите на тие идиоти, како што се Карл Попер и Андре Бергсон. Какви губитници и сомнебулци“.

Стариот и разочаран Џорџ Сорос размислуваше во својот кабинет во Њујорк, мислите му беа темни и матни како водата во реката Хадсон.

„Што сега, да не се залажувам, да летам од центарот на светот во тоа темно и злобно атрофирано место на анемијата суета – Лондон. Како да одам во некаков гигантски саркофаг на пропаднатата и импотентна империја. Па нивниот Форен офис повеќе личи на Монти пајтон, отколку на сериозна тајна служба што урива влади и создава револуционерни промени. Каков дебакл!“

Повторно го пукна депресија, веќе исцрпениот Џорџ. Никога не бил пославен и понемоќен. Каков парадокс.

Низ мислите му провеаја сеќавања од минатото, во Будимпешта, кога ги попишуваше конфискуваните имоти на Евреите, испратени во логорите на смртта од страна на нацистите.

Тогаш бев најсреќен во мојот живот – изјави во едно телевизиско интервју.

Се потсети на филозофијата на Тома Аквински: во еден дел философот (теологот) промислува за тоа, дека тие, во рајот, се среќни од самиот факт што гледајќи ги маките и слушајќи ги криковите на тие во пеколот се радуваат што не се на нивно место.

Така и Џорџ правеше пекол околу себе, за неговата привилегирана и сигурна позиција да му донесе рајски чувства. Исти

такви, како во младоста во Унгарија, окупирана од Вермахтот.

Прикаската за „кетманот“ е тенка. Можеби и воопшто и не бил Евреин, кој за време на окупацијата (неговиот татко купил лажен идентитет) се преправал дека е Унгарец, христијанин и нацистички активист. Што мислите, Абвер (Abwehr) (војната разузнувачка служба на Третиот рајх) се хранел со камења и пиел нафта? Не би рекол. Попрво мислам, дека по војната тој го сменил својот идентитет во еврејски за да се заштити од можен прогон на организацијата на Визентал.

Ок – бил сè уште момче. И, конечно, немал командна одговорност и не убил никого. Инаку, тешко дека не би бил разоткриен од израелските агенти.

Конечно, како и многу млади, па и постари нацисти, бил врбуван од англоамериканските разузнувачки служби. Потоа станува агент од влијание на ЦИА – постарата сестра на МИБ.

„Никој не станал милијардер без помош од тајните служби“, е масонска поговорка, а 86 отсто од членовите на масонските ложи во Британија се полицајци.

Кога со своите шпекулантски вештини ја урна фунтата во Британија – проект на ЦИА, за една недела заработи една милијарда долари. А потоа, пара на пара оди. Ги закоти милијардите до 25 по Арапската пролет и Украина. Неговото konto порасна за цели 20 милијарди американски долари.

„Ах, да победеше Хилари, ќе ги наковте повеќе од 100, а вака?“

Уште првиот ден по дебаклот на Клинтон загуби една милијарда, а сега повторно загуби уште две.

Да полета за Лондон, овде трамистите жив ќе го запалат. А таму?

Дали кралицата му прости за фунтата од пред многу децении, или?

Нешто му кажува дека кралицата не простува. Можеби ќе треба да го избегне Лондон? ■

СÈ ПОВЕЌЕ ГРАЃАНИ НАОЃААТ НАЧИНИ ДА ШТЕДАТ



Пишува | Александрија Сџековска

Граѓаните на крајот на 2016 година во домашните деловни банки чувале 3,6 милијарди евра, односно 222 милијарди денари, покажуваат последните официјални податоци на Народната банка. Прелиминарните податоци за последниот месец од 2016 година покажуваат месечен пораст на вкупните депозити од четири отсто, што претставува значително забрзување во однос на досегашната динамика на порастот. Оваа статистика покажува дека се враќа довербата на граѓаните во банките, по пролетниот шок кога актуелните случувања ја разнишаа довербата на луѓето во банкарскиот систем, па многу депозити беа извадени од банките. Достапните податоци покажуваат дека нивото на влоговите во странска валута во банките на крајот на декември лани е повисоко од нивото на влогови во март 2016 година пред да почне пролетната паника во која граѓаните извлекоа повеќе од една милијарда денари во странска валута од банките. Нивото во март беше 85,34 милијарди денари (во странски валути), во април е за една милијарда денари пониско, по што следува мај во кој се извлечени уште 388 милиони денари во странска валута. Тогаш трендот запира и состојбата се свртува и почнува тренд на континуиран пораст од јуни до крајот на декември 2016 година, кога нивото на останати депозити во странска валута достигнува 85,986 милијарди денари во странски валути. Откако Народната банка го објави најновиот сет макроекономски

Дури 79,5 отсто од новото штедење се должи на порастот на денарските депозити, што сигнализира дека граѓаните ѝ веруваат на домашната валута. На годишна основа, вкупните депозити во декември се повисоки за 5,7 отсто, што е над октомвриската проекција за крајот на годината од 2,6 отсто

показатели со прелиминарните показатели за декември, може да се добие појасна слика за движењата во 2016 година, но и за очекувањата за годинава. Оттаму заклучуваат дека девизните резерви се во сигурната зона, а освен пораст кај депозитната база, пораст има и кај вкупните кредити. Движењата се позитивни, но предизвик останува кредитирањето на стопанството.

Месечното зголемување на депозитите на приватниот сектор е вообичаено за последниот месец од годината, но интензитетот на пораст е поголем во однос на претходните две години, кога, во просек, месечното зголемување на вкупните депозити во декември изнесуваше 2,8 отсто. Порастот на вкупните депозити во декември во поголем дел произлезе од повисоките депозити на претпријатијата, но значителен е придонесот и на штедењето на домаќинствата – посочуваат од Народната банка.

Дури 79,5 отсто од новото штедење се должи на порастот на денарските депозити, што сигнализира дека граѓаните ѝ веруваат на домашната валута. На годишна основа, вкупните депозити во декември се повисоки за 5,7 отсто, што е над октомвриската проекција за крајот на годината од 2,6 отсто.

Позитивни се движењата и кај кредитирањето. Првичните податоци за декември покажуваат пораст од 3,2 отсто на месечна основа, а зголемувањето во најголем дел произлегува од повисокото ниво на кредитите на претпријатијата.

Во декември, вкупните кредити на годишна основа се повисоки за 1,3 отсто и се над проекцијата за последниот квартал. Доколку се исклучи ефектот од регулаторните промени, кредитната активност заклучно со декември е повисока за 6,5 отсто на годишна основа, што е над проекцијата за пораст од 5,6 отсто



за последното тримесечје, во согласност со октомвриската проекција – се вели во објаснувањето од Народната банка.

Со мерките што ги презема Народната банка се појави простор за пораст на кредитирањето на стопанството. Така каматната стапка на благајничките записи се намали за дополнителни 0,25 процентни поени, па сега изнесува 3,5 отсто. Во еден краток временски интервал ова беше второ намалување на каматната стапка на благајничките записи, откако во април минатата година беше зголемена како резултат на шпекулативните напади врз денарот.

Сега, монетарната политика е дополнително релаксирана, банките се ликвидни и во добра кондиција, финансискиот сектор е стабилен, што укажува на тоа дека има доволно пари за финансирање на добрите проекти. Бизнис-секторот измина тиов период во континуитет апелираше на релаксирање на кредитните услови, особено за компаниите што се извозно ориентирани.

Во изминатата година и властите постојано бараа од банките да го засилат кредитирањето на корпоративниот сектор бидејќи сметаат дека на тој начин ќе се стимулира развојот на домашното стопанство.

Проекциите на домашните и на меѓународните институции за економскиот пораст на Македонија се движат од 3 до 3,5 отсто во 2017 година, а тука некаде се и очекувањата на домашните бизнисмени

Најавите за зголемено кредитирање годинава се охрабрувачки за бизнисот, се очекува дополнително да се раздвижи домашното стопанство. Сите проекции упатуваат на тоа дека повторно ќе забележиме економски пораст, иако е јасно дека многу работи ќе зависат од случувањата на домашната политичка сцена, а сè уште се присутни и надворешните ризици. Има одредени поместувања во однос на екстерните фактори.

Задржани се оцените за изразени геополитички ризици, како и за неизвесност околу економските, политичките и институционалните аспекти на „Брегзит“. Економското здравување на еврозоната како наш клучен економски партнер продолжува, во голема мера поддржано од домашната побарувачка – соопшти Народната банка.

Проекциите на домашните и на меѓународните институции за економскиот пораст на Македонија се движат од 3 до 3,5 отсто во 2017 година, а тука некаде се и очекувањата на домашните бизнисмени.

Клучен фактор во пресметките за тоа колкав пораст ќе испорача македонската економија ќе биде и динамиката на кредитната активност.



МАКЕДОНИЈА ИМА НАЈЕВТИНА ХРАНА, ПИЈАЛАЦИ И ЦИГАРИ ВО ЕВРОПА

Агенцијата Еуростат направи споредба на цената на храната и на пијалациите во цела Европа.

Според податоците, Македонија има најевтина храна, пијалаци и цигари во цела Европа.

Потоа следуваат Албанија, Бугарија, Србија и Косово.

Најскапа храна се продава во Швајцарија, а најскапи пијалаци и цигари во Норвешка.

Но, сепак, според платите во Македонија, цените на храната, пијалациите и на цигарите сè уште се многу високи.

АЛАРМАНТА Е СОСТОЈБАТА ВО МЕТАЛСКАТА ИНДУСТРИЈА

Редуцирано е производството во металската индустрија, а значителен пад, од речиси една третина, бележи и извозот. Според Здружението на металургијата лани, заклучно со ноември, производството на руди и метали евидентирало пад од осум проценти, а само на метали 11 проценти.

Само во ноември 2016 година производството на основни метали е намалено за 20 отсто во однос на истиот месец во 2015 година. Значително е намален и извозот, 26 проценти или безмалку една третина. Во периодот јануари - октомври бил 384 милиони долари за разлика од реализираните 519 милиони во истиот период 2015. Нормално, ова намалување на производството и на извозот повлекува намалување и на вработените.

СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 11 МЕСЕЦИ ЛАНИ ДОСТИГНАА 213,5 МИЛИОНИ ЕВРА

Растат странските инвестиции во Македонија. Вкупно 213,5 милиони евра се инвестирани земјава од јануари до ноември минатата година.

Споредено со истиот период од 2015 година кога вкупниот прилив на странски капитал изнесувал 192,2 милиони евра, странските инвестиции се поголеми за 20,8 милиони евра.

Според извештајот на Народна банка, најмногу инвестиции се влезени

од бизнисмени од Германија или 23,2 милиони евра, потоа од Турција 23,1 милиони евра, следуваат Италија со 12 и пол милиони, Луксембург, 11 и пол милиони евра, а од Бугарија речиси 12 милиони евра се инвестирани од страна на бизнисмени во Македонија.

И покрај политичката криза, расте бројот на странски инвеститори кои одлучуваат да инвестираат во Македонија.

Само во последните неколку месеци од 2016 година беа најавени десетина странски инвестиции кои ќе отворат околу 3.000 нови работни места.

ЗГОЛЕМЕН БРОЈ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ИНДУСТРИЈАТА

За 0,1 проценти е зголемен бројот на работниците во индустријата минатата година, а во декември 2016 година во однос на истиот месец во 2015 година бележи пад од 0,9 проценти.

Како што соопшти Државниот завод за статистика, бројот на работниците во секторот Рударство и вадење камен во декември 2016 во однос на декември 2015 година бележи пораст од 1,8 процент, во секторот Преработувачка индустрија има намалување

за 1,1 процент, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација е евидентиран пад од 0,5 проценти. Според главните индустриски групи, бројот на работници бележи опаѓање кај Нетрајни производи за широка потрошувачка за 3,7 проценти, додека пораст има кај Енергија за 1 процент, Интермедијарни производи, освен енергија за 0,5, Капитални производи за 5,4 и Трајни производи за широка потрошувачка за 7 проценти.



МЕСНАТА ИНДУСТРИЈА БАРА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ

Да се укинат царината и прелевманот за замрзнатото свинско месо кое домашните компании го користат како суровина за преработка, односно за производство на месни преработки, бара Групацјата за производство на месо и преработки од месо. Од 1 јануари 2017 година е укината царината за увоз на замрзнато свинско месо во соседството и тамошните преработувачи плаќаат само девет проценти

за увоз на оваа суровина, додека кај нас преработувачите по овој или оној основ се оптоварени со 19 до 35 проценти при увоз на истата суровина. Оттука, не само што не се конкурентни, туку се отвора можност и за дополнителен зголемен увоз на преработки, пред сè, од соседството. Така, за 11 месеци во 2016 година увозот на месни преработки се издначил со целокупниот увоз во 2015 година.



ЦЕНАТА НА НАФТАТА НЕМА ДА ГО ДОСТИГНЕ ПЛАНИРАНОТО НИВО

Цената на нафтата нема да го достигне планираното ниво до крајот на 2018 или 2019 година, предвидува ирачкиот премиер Хајдер Абади.

Побарувачката е зголемена и ја подигна цената на суровата нафта, но нема да се врати на нивото од 2013 година кога чинеше повеќе од 100 долари за барел - рече Абади на прес-конференција во Багдад.

Цената на нафтата порасна речиси два процента откако производството во земјите-членки на ОПЕК е намалено, а вредноста на американскиот долар падна.

МЕРКИТЕ НА ТРАМП ГИ УРИВААТ СВЕТСКИТЕ БЕРЗИ

Акциите на компаниите што котираат на Њујоршката берза забележаа пад како реакција на имиграциските и трговските мерки што ги презеде новиот американски претседател, Доналд Трамп. Индустрискиот индекс на Волстрит, Дау Џонс, падна за 0,4 отсто на 19.882,93 поени, СП индексот за 0,3 проценти на 2.273,45 поени, а технолошкиот индекс Насдак за 0,4 на 5.104 поени. Аналитичарите проценуваат дека падот на вредноста на индексите е последица на минатонеделната одлука на Трамп за забрана за влез во САД за државјаните на седум доминантно муслимански земји.



Пад на вредноста на индексите забележаа и европските берзи. Така, индексот ДАКС на берзата во Франкфурт падна за 0,7 отсто на 11.600 поени, парискиот КАК 40 се намали за 0,2 проценти на 4.773,25 поени, додека лондонскиот ФТСЕ имаше раст од 0,2 отсто на 7.137,42 поени. Индексот на Токиската берза Никеи, пак, се намали за 1,7 проценти.



„ТОЈОТА“ НЕ Е ВЕЌЕ БРОЈ 1

„Тојота“ ја загуби титулата најпродаван производител на автомобили во светот, а првото место го презеде групацијата „Фолксваген“. Со тоа се стави крај на четиригодишното вла-

дење на оваа јапонска компанија, како што побарувачката за нејзиниот предводник „камри“ драстично се намали во САД, така и продажбата во Кина го загуби чекорот во однос на севкупниот пазар. Глобалната продажба на „Тојота“ во 2016 година во однос на 2015 година се зголеми за 0,2 отсто, односно беа испорачани вкупно 10,2 милиони возила во 2016 година. Покрај растот, „Тојота“ не успеа да го задржи првото место. Групацијата „Фолксваген“ забележи поголем раст од 3,8 отсто и со 10,3 милиони продадени возила постави нов рекорд и ја презема водечката позиција во светски рамки.



ГЕРМАНИЈА ИМА НАЈГОЛЕМ БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ, ПОГОЛЕМ И ОД КИНЕСКИОТ

Суфицитот на тековните плаќања во Германија, веројатно, достигна рекордни 297 милијарди долари во 2016 година, со што повторно го надмина кинескиот и стана најголем на светот, соопшти германскиот економски институт „Ифо“.

Тоа е еднакво на удел од 8,6 отсто од БДП на Германија, што значи дека официјален Берлин повторно ја прекрши препорачаната горна граница од Европската комисија од 6,0 проценти, во услови кога суфицитот на тековните плаќања во Германија во 2015 година достигна 271 милијарда долари.



ИНДИСКАТА ПОДРУЖНИЦА НА „ВОДАФОН“ СЕ СПОЈУВА СО „ИДЕЈА ЦЕЛУЛАР“

Британскиот „Водафон“ објави дека преговара за спојување на својата индиска подружница со ривалот „Идеја Целулар“. Договорот, кој би бил финансиран од акции, треба да ѝ обезбеди на компанијата да се спротивстави на жестоката конкуренција на пазарот.

Трите водечки мобилни оператори, Барти Аиртел, Водафон и Идеја Целулар, се погодени со влезот на пазарот на „Џио Инфоком“, нов оператор во сопственост на милијардерот Мукеш Амбани, кој го потресе пазарот нудејќи бесплатни гласовни пораки и база на податоци.

Рекоа, не порекоа



**ЊУТ
ГИНГРИЧ**

Мора да ги сфатите сериозно луѓето што кршеа прозорци пред некој ден. Мора да се сфати сериозно фактот дека Џорџ Сорос финансира 50 различни организации за протести низ целиот свет. Фактот дека ден по инаугурацијата, ако ги слушнете нивните говори (на соросидите), ако слушнете што кажаа, тогаш нема средина, нема заедничка основа, нема разбирање. Трамп или ќе се предаде, или Трамп ќе го победи Сорос. Тука нема средина, нема компромис, освен ако Трамп не мисли да се предаде. Трамп нема да се предаде.



**ЦВЕТИН
ЧИЛИМАНОВ**

Подготвивме извештај што детално ги опишува нивните активности, со сите организации што, за жал, не ги финансира само Џорџ

Сорос ами и УСАИД, значи со пари на американските даночни обврзници. Како демократско општество долго време ги толерираме овие активности, но неприфатливо е овие организации да се поврзани со политички партии и со поранешни разузнавачи од комунистичкиот режим и да организираат кампања против конзервативната реформистичка Влада на РМ, која ја ужива довербата на народот повеќе од една деценија. Нивните активности вклучуваат и насилни протести, напади на полицијата, тепање полициски службеници, заплашување на сите што размислуваат различно со слогани „Тик-так“. Дури и американските слогани „И црниот живот вреди“ и „Нема правда нема мир“ најдоа пат до македонските улици за време на овие насилни протести.



**БРАНКО
ГЕРОСКИ**

Па, во наше време беше почитуван министер, човеку! Министер воен. Министер за правда. Човек од доверба на Глигоров. Па, како може

човек со таква биографија, со таква библиографија како твојата, со неспорна позиција на УКИМ, со заслужена професорска плата, да бие битка за позиција подолу од таа на глупавана плавуша со шишките? Тебе ли да ти објаснувам дека мнозинство од 120 пратеници е 61 пратеник, а твојата сегашна партија ВМРО-ДПМНЕ нема такво мнозинство и јавно, со потпишано коминике, се откажа од барањето мандат? Што к*р уште треба да се објаснува, кажи!

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА



Али Ахмети

КОМАНДАНТ БЕЗ МУНИЦИЈА

Роген на:
4 јануари 1959 г.
во селото Зајас

Образование:
Завршил лиџерајтура во
Приштина

Професија:
Политички командант на
ОВК, претседател на ДУИ

■ Јас сум претседател и во секое време знам каде ко-го сум пратил и за што сум пратил - рече Ахмети за да демонстрира моќ пред новинарите и за да покаже дека знае каде е и зошто е таму Невзат Бејта додека зад затворените порти на седиштето на ДУИ во Мала Речица се „анализираа сите опции“. А Невзат Бејта и, според некои извори, Теута Арифи, бесните деца на Командантот, биле на консултации со Заев на „Бихаќка“. Секако, брзо се вратиле и тогаш сè тргнало наопаку.

Иако ја вртеше водата на својата воденица, Заев ѝ го направи најлошото што можеше да ѝ го направи на Македонија. За два месеци Ахмети двапати изгуби од Заев. Прво, на изборите, што со пари што со мед од устата му ги откина гласовите, му ги намали мандатите, а сега со некоја чудна мирудија им го отвори апетитот на потпретседатели-

те и ја изгуби контролата врз членството. Растргнат меѓу партијата и доверливиот партнер, стариот волк не покажа слабост, но не се покажа ниту моќен да го искористи статутарното право самиот на крајот да одлучи онака како што допираа гласови од зад затворените порти во Мала Речица.

■ Јас ги отфрлам таквите спекулации. Ахмети има статутарно право и сам да одлучи за чекорите, но негова цел е да ги слушне мислењата на сите членови на претседателството за сите опции, за да се донесе најздрава одлука. Отфрлам дека има раздор во партијата или некакви обиди за тоа. Не ни е битна политичката судбина на ВМРО-ДПМНЕ или на СДСМ, важна ни е реализацијата на платформата и договорот потпишан со Албанците - изјави портпаролот на ДУИ, Бујар Османи.

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА

Имајќи предвид дека сеалбанската платформа е пред сè во внатрешните и во коалициските преговори на ДУИ, нејасно е на кои „други граѓани“ мисли Ахмети. Веројатно на Заев и другарите, кои се задоволни што Рама ја преслика нивната идеја за Голема Албанија во сеалбанската платформа. Или обратно, но небитно.

■ Сè уште нема одлука со кого ќе влеземе во коалиција. Ги анализираме сите опции со цел да ја донесеме најдобрата можна одлука во корист на Албанците и на сите други граѓани на Македонија - изјави Ахмети.


Тешки денови и црни облаци се над претседателот на ДУИ, а вакво премреже, низ какво што минува, не памети ниту историјата. Растргнат меѓу партнерот Груевски и големиот Албанец Заев, Ахмети треба да покаже дека е човек од збор, доверлив партнер, но и голем Албанец. Секако, поголем од најголемиот.

■ Најголем дел од преговорите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ не успеал поради тоа што партијата предводена од Никола Груевски не отстапувала од ветеното за време на кампањата - дека нема да дозволи двојазичност на целата територија по цена на задирање во Уставот на Република Македонија. Двојазичноста е и еден од клучните проблеми поради кои преговорите пропаднале - објави „Дневник“ од свои извори.

Така, на полноќ пукна тиквата. Наместо да избира меѓу зборот и гордоста, Ахмети побарал од Груевски да се престори во Заев. Овој, секако, не прифатил, па наместо Ахмети да излезе партнер од збор и поголем Албанец од Заев во едно, стана осамениот Командант, кој не успеа да извојува победа над кризата во Македонија. ■ (Р.Р.)


Рекоа, не порекоа

**ВЛАДИМИР
БОЖИНОВСКИ**




Моите претпоставки уште по завршувањето на изборите беа дека набрзо ќе имаме нови избори. Едноставно, распоредот на пратенички места е таков што ниту една партија не може да обезбеди стабилно мнозинство. Какви одлуки можат да се донесат со 61 до 62 пратеника? Ако некој од нив се разболи вие немате мнозинство. Тешко е да одржувате влада што зависи од еден или двајца пратеници.

**САВО
КЛИМОВСКИ**



Можеме да се доведеме до ситуација, едноставно, граѓаните да излезат да му кажат на господинот Заев дека сакаат нови избори и сите досегашни манипулации му се веќе пропаднати, дека сега сакаат да го дадат гласот затоа што сега излегоа на површина сите игри што тој ги правел со дел до Албанците во тие места каде што полицијата наша не дејствуваше, како, на пример, во Грчец, јас сум сигурен, а да не зборуваме во Арачиново итн., сега одеднаш искажаа толкава волја, толкава љубов спрема СДСМ, спрема Македонците, што просто ние се „стопивме“, но не веруваме во тоа, е сега за да поверуваме, дај нека не пушти уште еднаш да гласаме, па ќе се види тогаш колку, навистина, тежи СДСМ со сите овие програми и со сето ова разоткривање на сè што ни беше прикриено од некаков спиритуалистички дух на Охридскиот договор.

**ЈОРДАНКА
ИВАНОВСКА**



Ниедна партија да не преговара повеќе со ДУИ, доколку услов за формирање влада се националистичките барања на штета на државните и национални интереси. Нека има мешовита, каква било, единствено без прифаќање на нереалните и федеративни барања на ДУИ.

Јас сакам идна влада што ќе ми овозможи подобар живот, плата, помали даноци, цени, а не бит-пазар во чијшто фокус ќе биде раскрчмување на Македонија.

СЛЕДНО НА ЛИСТАТА НА ТРАМП - ЗАУЗДУВАЊЕ НА „ДИКТАТОРСКИОТ КЛУБ“ ВО ОН

Глобалистите од естаблишментот со право биле загрижени за судбината на своите планови. По динамичната прва недела од ставање на Америка на прво место со тоа што цел се режими со лажна слободна трговија и лажни регулаторни агенции, претседателот Доналд Трамп, наводно, се подготвува да ги ревидира Обединетите нации, вклучувајќи ги и сите нивни агенции, програми, бирократија, конвенции, како и придружни програми. Според пишувањата на весникот „Њујорк тајмс“, кој е против Трамп и тврди дека е запознат со неколку уредби што сè уште се во нацрт-верзија, а се подготвени од страна на администрацијата, Трамп планира драстично да ја намали улогата на владата на САД во ОН и во други меѓународни организации. Тој, исто така, планира ревизија на договорите на ОН што го крадат суверенитетот, со цел враќање на самоуправувањето во различни области на политиката и заштеда од милијарди долари за американските даночни обврзници. Глобалистите насекаде се во паника.

Според едната нацрт-верзија од уредбите со наслов „Ревизија и намалување на американското финансирање меѓународни организации“, Владата на САД ќе го намали финансирањето на сите агенции на ОН или меѓународни организации што прекршуваат одредени критериуми. Како што извести „Тајмс“, треба да се прекине со финансирање на организации што признале полноправно членство на Палестинската управа (ПА) или Палестинската ослободителна организација (ПОО). Но, „Тајмс“ дури на самиот крај на написот го споменува фактот дека веќе постојат два федерални закона од 90-тите години од минатиот според кои САД треба да престане да го финансира секое тело на ОН што ја признава ПА или ПОО како земја-членка. Тоа е причината што екстремистичката агенција за образование на ОН, УНЕСКО престана да добива средства и покрај сите напори на Обама. Поранешниот претседател Бил Клинтон го потпиша едниот закон, а Џорџ Х. Буш е потписник на другиот закон.



Исто така, според нацрт-верзијата од уредбата на Трамп, како што пишува „Тајмс“, секој разгранок на ОН или на меѓународни организации што е под контрола или под значително влијание на некоја држава што го спонзорира тероризмот може да престане да добива средства од американската влада. Тоа, најверојатно, ќе го вклучи и Советот за човекови права на ОН. Во екстремистичкото тело, раководено од принцот на исламската диктатура, кој го поистоветува Трамп со ИСИС и тврди дека меѓународното право бара стабилна контрола на оружјето во Америка, буквално, доминираат неслободни режими - вклучувајќи и некои од најпознатите дивјачки и убиствени диктатури на планетата што

го спонзорираат тероризам со децении. Телата на ОН под контрола или значително влијание на режимите што ги прогонуваат маргинализираните групи или систематски ги кршат човековите права, исто така, може да останат без средства од владата.

Иако одредени држави не беа споменати во написот на „Тајмс“ за уредбите на Трамп, се чини дека бруталната кинеска комунистичка диктатура ќе се најде на врвот на листата. Меѓу другите кривични дела, таа безмилосно ги прогонува христијаните, муслиманите, следбениците на фалун гонг и другите верски малцинства - на некои дури им ги вадат внатрешните органи и

ги нудат на поважни личности од Комунистичката партија или на богати странци. Во Тибет, Пекинг го извршува тоа што во целиот свет се наведува како „културен геноцид“ на древниот народ, со цел засекогаш да го збрише од лицето на земјата. Но, сепак, и покрај добро документираното варварство, при што загинаа повеќе луѓе отколку во времето на која било влада во историјата на човештвото, агентите на режимот во моментот раководат најмалку шест агенции на ОН.

Другите барања во рамките на уредбата во нацрт-верзија вклучуваат намалување од најмалку 40 проценти на сите други средства за меѓународни организации. „Тајмс“ тврди дека не е јасно дали уредбата предвидува намалување од 40 проценти или повеќе од американските финансиски средства за секоја агенција на ОН, или дали намалувањето е насочено кон целиот федерален буџет за финансирање непријателска меѓународна бирократија. Според уредбите, исто така, ќе се ревидираат сите средства што би можеле да бидат пренасочени кон Меѓународниот кривичен суд (МКС), неофицијален суд што тврди дека има надлежност врз секој човек на земјата, вклучувајќи ги и Американците и новинарите, и покрај фактот дека Сенатот на САД никогаш не го ратификуваше договорот за неговото создавање.

Според првата уредба, исто така, ќе се формира комисија што ќе препорача каде да се направи намалување на средствата наменети за агенциите на ОН и за други глобалистички разграноци. Тоа тело ќе има задача, меѓу другата специфична одговорност, да ги истражи американските средства наменети за голем број агенции и бирократија на ОН. Меѓу нив е и Меѓународниот кривичен суд, кој во последниве неколку месеци се закани дека ќе ја разгледава можноста за приведување американски војници. Судот, исто така, се обиде да затвори новинар. Под лупа ќе бидат ставени и мировните мисии на ОН, кои се поврзуваат со многу скандали, пред сè за

силување деца, убивање цивили, гонење укажувачи и други злосторства. Конечно, ќе се истражува и Фондот за население на ОН, кој е вмешан во помагањето на кинескиот комунистички режим во извршувањето присилни абортуси и дивјачка контрола на населението.

Втората нацрт-верзија од една уредба, што, наводно, ја видел „Тајмс“, го носи насловот „Мораториум на нови мултилатерални договори“. Според пишувањата на весникот, уредбата предвидува ревизија на сите сегашни и идни мултилатерални договори што вклучуваат повеќе од една странска влада. Ревизијата ќе биде проследена со препораки за тоа кои преговори, конвенции или спогодби треба да ги отфрли владата на САД. Во таа уредба особено се споменува „Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација на жените“, како и „Конвенцијата за правата на детето“, на ОН. Сенатот на САД одби да ги ратификува и двете.

Втората уредба за мултилатерални договори го изоставува секој договор што е директно поврзан со национална безбедност, екстрадиција и меѓународна трговија. „Тајмс“ апсурдно, речиси патетично, се обиде да тврди дека, можеби, ќе се остави и спогодбата на ОН за, наводно, глобално затоплување предизвикано од човекот, позната како „Парискиот договор“, бидејќи има допирни точки со трговијата. Во реалниот свет, Трамп веќе вети дека ќе го отфрли тој нелегален план на ОН, кој и така никогаш не беше ратификуван од страна на Сенатот. Веднаш по преземањето на функцијата, веб-страницата на Белата кука вети дека ќе го повлече „Акцискиот план за климата“ на Обама, кој беше централен дел од нелегалните заложби на Обама под режимот на ОН за климата. Покрај тоа, без трилионите на САД и на западните даночни обврзници наменети за Зелениот фонд на ОН за борба против климатските промени, речиси секој трет режим во светот веќе вети дека ќе се повлече од договорот.



Не е јасно дали пишувањата на „Тајмс“ се точни бидејќи весникот загуби голем дел од својата кредибилност во последните месеци со хистеријата против Трамп маскирана како новинарство и наиде на остри критики од целиот политички спектар за екстремната пристрасност кон Хилари Клинтон, теоријата за глобалното затоплување предизвикано од човекот, глобализмот и големата влада. Весникот одигра клучна улога во известувањето за советскиот геноцид на Украинците, во донесувањето на Кастро-борецот за слобода на власт во Куба, како и во унапредувањето на глобалистичката агенда на Советот за надворешни односи. Всушност, откако поднесе оставка, еден новинар од весникот рече дека „Тајмс“ е пропаганден мегафон на естаблишментот за предизвикување војна и многу повеќе.



Слободоумните луѓе во ОН, кои зборувале со овој новинар, одамна предупредуваат дека ќе биде подобро да се затворат и да се укинат агенциите на ОН - особено за да се избегне постојаната злоупотреба на глобалната бирократија за да престанат кинескиот комунистички режим и другите автократии да го шпионираат Западот, да ја поткопуваат западната економија, да ја ограничуваат слободата, да ја легитимираат тиранија итн. Неформален документ од Стејт департментот на САД од 1995 година со наслов „Подготовка на Обединетите нации за 21 век“ препорачува затворање и консолидирање широк спектар програми, агенции и планови на ОН. Денес, повеќе од неколку истакнати личности продолжија да повикуваат на

затворање на УНЕСКО, УНИДО, Советот за човекови права на ОН, како и на многубројни други бирократии што се надвор од контрола.

Но, тоа не е доволно. Американските даночни обврзници плаќаат меѓу осум милијарди и 10 милијарди долари годишно за ОН, повеќе од сите други 185 земји-членки заедно. А, за возврат, американскиот народ, неговата слобода, Уставот и националната независност се предмет на постојан напад од „диктаторскиот клуб“ и од неговите водечки службеници. Активистите се надеваат дека под водството на претседателот Трамп тие ќе почнат да губат моќ. Конгресот, исто така, работи на тоа да го сопре финансирањето на ОН.


Се разбира, очекуваните активности на Трамп претставуваат одлична почетна точка - особено по осум години со Обама, кој во својот последен говор пред Генералното собрание на ОН, каде што доминираат диктатори, отворено повика Америка да ги прифати ограничувањата, да даде малку слобода за дејствување (исто така, познато како самоуправување), и да се придржува до меѓународните правила. Сепак, многу подобро и потрајно решение ќе биде САД целосно да се повлечат од ОН. Во моментот подготвениот Закон за повраќање на суверенитетот (Х.Р. 193) се наоѓа кај комисијата за надворешни работи на претставничкиот дом. Со притисокот на јавноста, 2017 година може да биде година во која Америка, конечно, ќе се ослободи од „диктаторскиот клуб“.

Извор: „Њу американ“
Превод: Ана Цветаноска



Нуди незаборавен престој на своите гости

со луксузно сместување, извонредна храна послужена во елитен ресторан





ЕЛИТ ПЛАЗА Хотел и Бизнис Центар – Скопје

www.eliteplaza.mk

Нова приказна во градош

Модерен и луксузен хотел со 4 ѕвезди

Лоциран позади
Универзалната сала
во Скопје



2 комплетно опремени конференциски и свечени сали за прослави, деловни простории како и катна гаража на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

За миговите за релаксација и рекреација ЕЛИТ ПЛАЗА нуди најсовремено опремени Фитнес и спа центар

МАКЕДОНСКАТА ЖЕНА МОРА ДА СОЗДАДЕ НАВИКА ДА ОДИ НА ГИНЕКОЛОГ



Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фофо | Дејан Сџанчевски

Ракот на грлото на матката во Македонија е второ малигно заболување и втора причина за смрт од рак кај жените, по ракот на дојката. Кај нас, секоја година од рак на грлото на матката заболуваат по околу 300 жени, а приближно една половина од нив умираат како последица на оваа болест. Почетокот на оваа болест е без симптоми и се нарекува предракова состојба. Појавата на првите симптоми се веќе знак за помалку или повеќе напреднат процес, а тоа се нечист, жолтеникав вагинален исцедок, повремено со примеси на крв како и мали крвавења после сексуален однос. Речиси секој случај на рак на грлото на матката може да се спречи со редовни гинеколошки прегледи (ПАП-тест или ХПВ тест), како и примарно со вакцина против ХПВ. ПАП-тестот може да открие дали постојат клеточни промени предизвикани од ХПВ-вирусот и предмалигни состојби. Постојат повеќе типови на ХПВ и од тие типовите 16 и 18 заедно предизвикуваат околу 70 отсто од сите цервикални карциноми.

- Според Центарот за следење на болести во САД 77 отсто од сексуално активните мажи и жени во текот на својот живот век ќе бидат заразени со ХПВ. Меѓутоа, само многу мал број ќе развијат предракови состојби и рак на одредени локализации, а, пред сè, тоа е поради тоа што има различни кофактори што ѝ помагаат на оваа вирусна инфекција да придонесе во нејзиното

онкогено дејствување, тоа се, пред сè, пушењето цигари и намалениот имунитет – вели доцент доктор Горан Димитров, претседател на Здружението за ХПВ на Македонија и претседател на Македонското лекарско друштво.

Последната недела од јануари е означена како недела за превенција од ракот на грлото на матката.

- Зошто е важно најмалку еднаш годишно жените да прават ПАП-тест и тест за ХПВ?

ДИМИТРОВ: Изумот на 20-тите години на минатиот век, кој почна да се употребува во масовни скенирања во педесеттите години во повеќе држави во светот, САД, Норвешка, Шведска, Финска направи еден вид триумфално одење кон намалувањето на инциденцијата на ракот на грлото на матката. ХПВ-тестот со огромна сензитивност може да ги открие, ако биде употребен како тест за скенирање, тие случаи што се во предракова состојба на грлото на матката.

- Дали македонската жена создаде навика да ги прави овие тестови?

ДИМИТРОВ: За жал, не. Кај нас ситуацијата е многу контрадикторна. Има жени, девојки, кои никогаш не биле на гинеколог и никогаш не направиле ПАП-тест или ХПВ-тест. Наспроти тоа, пред неколку години имавме случај во кој жена, на различни места во една година направила девет пати ПАП-тест. Со тоа и самото општество се става под голем трошок, а не се постигнува никаков ефект. Има жени што не доаѓаат на редовни прегледи и на таканарече-

но скенирање, а други, поради определени причини, како што е стравот од рак (канцерофобија), доаѓаат премногу често на преглед.

- Во Македонија вакцина за ХПВ е задолжителна. Како може да ја спречи појавата на ракот на грлото на матката?

ДИМИТРОВ: Во сите учебници, протоколи, раководства, кога се зборува за ракот на грлото на матката е влезена вакцина за ХПВ како примарна заштита од ракот на грлото на матката. Што значи тоа? Тоа значи дека ако се постигне добра покриеност на вакцинирани девојчиња, а препорачана возраст е од 12 години, а од 2015 година е пожелно да се вакцинираат и момчињата од 12 до 14 години, ќе дојде до големо опаѓање на инциденцијата на ракот на грлото на матката во наредните 10 години ако таа заедница, односно држава, е со голема покриеност на вакцинацијата.

- Последните податоци покажуваат дека годишно во Македонија приближно 300 жени заболуваат од рак на грлото на матката. Дали ова е голема бројка за нашата држава?

ДИМИТРОВ: Тоа е голема бројка за држава што има два милиона жители и во која под популација што се скенира, односно целна група ѝ се околу 480 илјади жени. Според новите водичи, програмата за скенирање ги опфаќа жените на возраст од 25 до 65 години. За жал, во последните 10-15 години, Македонија е во првите десет земји на географска Европа што имаат висока инциденција на рак на грлото на матката.

- Зошто во некои средини не се прифаќа ХПВ-вакцината? Кој е проблемот?

ДИМИТРОВ: Проблемот е, пред сè, во свеста и во дотурот на лажни информации до народот. А тоа е дека вакцината е штетна, има несакани последици, дека од неа може да се развијат други болести, вакцината не дејствува против сите типови вируси и така натаму. Меѓутоа, еден е фактот, а тоа е дека вакцината против ХПВ, навистина, штити од ракот на грлото на матката. Тоа е веќе докажано, не само во десетгодишните студии што се направени по нејзиното воведување во 2006 година, туку и во истражувањата што се направени седум години пред нејзиното воведување. Имаше огромен период во кој било направено тестирање и во кој ефикасноста на вакцината против развивање малигни болести или предракови болести е високоефикасна и се движи меѓу 98 и 100 проценти.

- Дали само вакцината е единствена заштита од ХПВ-вирусот?

ДИМИТРОВ: Освен вакцината, постојат и правила што може да нè заштитат. Ако постои само ХПВ-инфекција, постојат препораки. Лицето што има инфекција треба да го зголеми имунитетот со внесување разни витамини, олигоминерали и имуномодулатори, кои ќе помогнат да настане „брзо исчистување“ на инфекцијата и тоа во огромен процент, ако се почитуваат овие правила. Нормално, за гениталната ХПВ-инфекција многу се битни и безбедни сексуални односи, односно користење кондом. Овој вирус е многу контагиозен, односно високопренослив и кога има пречка потешко се пренесува. ■

Лицето што има инфекција треба да го зголеми имунитетот со внесување разни витамини, олигоминерали и имуномодулатори, кои ќе помогнат да настане „брзо исчистување“ на инфекцијата и тоа во огромен процент, ако се почитуваат овие правила

Кај нас ситуацијата е многу контрадикторна. Има жени, девојки, кои никогаш не биле на гинеколог и никогаш не направиле ПАП-тест или ХПВ-тест. Наспроти тоа, пред неколку години имавме случај во кој жена, на различни места во една година направила девет пати ПАП-тест. Со тоа и самото општество се става под голем трошок, а не се постигнува никаков ефект, вели д-р Димитров

СВЕТСКАТА АТРАКЦИЈА ОД КИНА „ГЛАСОТ НА ЈУНАН“ НАСТАПИ ВО СКОПЈЕ И ВО ОХРИД

Кинеската музика може да се пофали со историја која се протега и до неколку илјади години во минатото, а токму провинцијата Јунан е позната по исклучително високиот степен на етничка разновидност

Пишува: Невена Појовска



„Охридско лето“ ја претстави кинеската атракција „Гласот на Јунан“ („The voice of Yunnan“) во Македонија со два концерти во изведба на најдобрите фолклорни музичари од Пекиншката академија на традиционална музика. Македонската публика имаше можност да се запознае со восхитувачката музичка традиција и со богатата етничка разновидност на Кина.



„Гласот на Јунан“ ги прикажува диверзитетот и восхитувачката уметност на етнички најбогатата кинеска провинција. Музичкиот ансамбл од Пекиншката академија на традиционалната музика гостуваше во Македонија со два концерти кои се одржаа во Скопје, во Македонската опера и балет, и во Охрид, во Домот на културата „Григор Прличев“.

■ **Кинеската музика може да се пофали со историја која се протега и до неколку илјади**

години во минатото, а токму провинцијата Јунан е позната по исклучително високиот степен на етничка разновидност. Тука припаѓаат најголемиот број етнички групи меѓу провинциите на Кина. Од 56-те официјално признати етнички групи на Кина, дури 25 се наоѓаат во Јунан - велат од „Охридско лето“.

Ансамблот „Гласот на Јунан“ е основан од страна на славниот кинески сопран Јин Џиаофенг, а како музички директор се

потпишува познатиот кинески композитор Зоу Ханг. Перформансот на овој ансамбл претставува своевидна музичка галаксија сочинета од изворните звуци и музиката на етничките малцинства во Јунан.

Со цел концертите на најдобар и на најавтентичен начин да ги прикажат етнопесните и фолклорната уметност на етничките групи од провинцијата Јунан, креативниот тим на овој ансамбл помина многу време во областите од Јунан



истражувајќи и собирајќи етнопесни и изворни релевантни материјали меѓу самите етнички малцинства.

■ **Кога стапил на функцијата музички селектор на мошне реномираниот фестивал „Охридско лето“, мојата идеја беше личните и пријателски интернационални контакти да ги преточам во дело, т.е. голем број светски музички имиња и атрактивни ансамбли да дојдат на македонското поднебје и навистина сум**



Класичната кинеска музика пренесувана од генерации на генерации е дел од овој перформанс исто како што е и восхитувачки богатата фолклорна култура од различните региони на Кина. Последните археолошки истражувања ја сместуваат оваа музичка традиција со векови пред самото појавување на европската цивилизација, со што таа е веројатно едно од најдревните пројавувања на човековата културна историја.

Концертите на ансамблот „Гласот на Јунан“ презентираа ретко концертно доживување кај нас во автентичниот перформанс изведен од страна на најдобрите фолклорни музичари на Кина.

■ Македонија е појдовна точка од турнејата на „Гласот на Јунан“. Многу сум среќен што тие гостуваат во Македонија бидејќи во Кина за да патувате и да гостувате некаде како ансамбл, потребно е да добиете дозвола за која одлучува комисија од 40 члена. Од Македонија продолжуваат во земјите на Балканот и оттаму во западна Европа - информира Цуцковски.

Перформансот на овој ансамбл претставува своевидна музичка галаксија сочинета од изворните звуци и музиката на етничките малцинства во Јунан. ■

среќен што пет месеци пред официјалното отворање на Фестивалот, јас и директорот Оливер Арсовски можеме да најавиме голема светска атракција „Гласот на Јунан“ - вели Ѓорѓи Цуцковски, музички селектор на Фестивалот „Охридско лето“.

Некои од репрезентативните изведби кои ги вклучува перформансот на ансамблот „Гласот на Јунан“, како што се Танцот на паунот, Танцот на левата нога, Танцот за гозбата и Танцот на малцинството Ва, беа претставени на концертот за да се долови убавината на природата и животот кои се содржани во етно-уметностите од Јунан.

Покрај тоа, разновидноста на музичките форми кои се претставуваат на концертот, како што се поп и светската музика, се изведени од изворната етно-музика на малцинствата во Јунан со цел древната музика да се изрази и на нов поинаков начин.

■ Во Кина постои огромна традиција кон музиката, а традиционалната музика навистина се негува. На Пекиншката музичка академија постои огромен оддел по традиционална музика и традиционално ис-

полнување кој го посетуваат илјадници студенти. Постојат три ансамбли од национален интерес кои се државни, а „Гласот на Јунан“ е еден од нив. Значи, станува збор за ансамбл кој потекнува од Пекиншката музичка академија, брои 24 луѓе, меѓу кои има музичари на традиционални кинески инструменти, танчари и вокални интерпретатори. Музиката е адаптирана за европското поднебје, значи станува збор за „world music“, така што е спектакуларно доживување како програма, но и како музичка интерпретација и квалитет е нешто несекојдневно, што навистина може да се чуе еднаш во многу години - вели Цуцковски.



„Енигма на копнежот“ на Салвадор Дали



„Енигма на копнежот“ е масло на платно насликана од шпанскиот сликар Салвадор Дали (1904 – 1989) во 1929 година. Таа се наоѓа во га-

леријата на современа уметност во Минхен. Сликата отсликува пејсаж во голема пустина. Ова е ретка слика во чест на неговата мајка. ■

ТОП 5 НАГЛЕДАНИ ФИЛМА

1

ПОДЕЛБА
SPLIT



Заработка: 25.700.000 \$

Жанр: хорор
Режија: М. Најт Шамалан
Актери: Џејмс Меквој,
Ања Тејлор Џој,
Хејли Лу Ричардсон

2

КУЧЕШКИ ЖИВОТ
A DOG'S PURPOSE



Заработка: 18.200.000 \$

Жанр: комедија
Режија: Ласе Халстром
Актери: Џош Гед,
Денис Квејд,
Пеги Липтон

3

СКРИЕНИ БРОЈКИ
HIDDEN FIGURES



Заработка: 14.000.000 \$

Жанр: драма
Режија: Теодор Мелфи
Актери: Тараји П. Хенсон,
Октавија Спенсер,
Џанел Монаен

4

ПРИТАЕНО ЗЛО:
ПОСЛЕДНОТО ПОГЛАВЈЕ
RESIDENT EVIL:
THE FINAL CHAPTER



Заработка: 13.600.000 \$

Жанр: акција
Режија: Пол В.С. Адамс
Актери: Мила Јовович,
Јан Глен,
Али Лартер

5

ЛА ЛА ЛЕНД
LA LA LAND



Заработка: 12.200.000 \$

Жанр: комедија
Режија: Дамиен Чазел
Актери: Рајан Гослинг,
Ема Стоун,
Џон Лефенд

КНИЖАРНИЦАТА „АНТОЛОГ“
ПРЕПОРАЧУВА:

1

Барскиот
свет
Леа
Џејкобсон



2

Човекот што
вредеше
35 милијарди
Никола
Анџон



3

Длабоко
во душата
Јасмина
Кадра



4

Горчливо
срце
Виктор
дел Арбол



5

Ќерки на
судбината
Тара
Хајланд



ВЛАДО ГЕОРГИЕВ

СÈ ШТО НЕ Е ОД ДИНАСТИЈАТА КЛИНТОН Е ПОДОБАР ИЗБОР

Пишува | Марина Косиовска
Фото | Александар Ивановски

Оваа наша дневна балканска политика, навистина, не ме интересира затоа што, едноставно, е извртувачка и манипулативна и сè што не треба

По две години од неговиот последен концерт, Владо Георгиев повторно се враќа во Македонија. Во Скопје дојде на неколку дена за да ги среди обврските пред настапот во спортската арена „Борис Трајковски“, каде што на 18 февруари ќе пее заедно со Тони Цетински.

Некогаш нескротливиот боем од Црна Гора, денес е оженет човек и татко на тримесечната Софија. Но, тоа не ја запира неговата работа, туку, како што ветува пејачот, веќе напролет ќе ѝ понуди нешто ново на публиката.

Дотогаш, се надева дека ниската температура ќе ги собере неговите обојаватели на концертот.

■ На што најмногу му се радувате во Скопје?

ГЕОРГИЕВ: Кога и да дојдам во Скопје не сум под притисок, посебно со времето. Знам дека можам денес да си одам дома или утре или задутре...Имам многу добри пријатели, храната е одлична, луѓето весели. Сè е супер и затоа многу сакам да доаѓам овде.

■ Само што дојдовте и на „Твитер“ се фотографиравте со, како што велите, Вашата омилена Триумфална капија...

ГЕОРГИЕВ: Да! Една од најубавите триумфални капии е оваа во Скопје.

■ Меѓу коментарите имаше и еден во кој еден од Вашите следбеници Ви раскажува дека неговите мајка и татко се запознале во Скопје и дека токму тука е роден неговиот брат. Ви се случува ли често луѓето да Ви се исповедуваат, да Ви се отворат од нигде-никаде?

ГЕОРГИЕВ: Па, да. Луѓето имаат потреба да си кажат што ги чеша, што сакаат да си кажат. А, „Твитер“ е вистинското место за тоа.

■ Пред две години имавте голем концерт сам, но што да очекуваме овој пат од Вашата комбинација со Тони Цетински?

ГЕОРГИЕВ: Се надевам – добар концерт. Тоа очекуваме, тоа и го најавивме и ништо друго.

■ Веројатно ќе изведете и нешто заедно...

ГЕОРГИЕВ: Баш деновиве се договараме и го составуваме репертоарот. Мислам дека ќе се сретнеме кратко пред кон-

цертот и ќе направиме нешто интересно.

■ Работите на нешто ново, авторско?

ГЕОРГИЕВ: Работам во студио на две-три нови песни. Веројатно ќе пуштам прво една, па потоа и другите и се надевам дека ќе завршам до пролет.

■ Дали зимата е најдобро време да се дојде на Ваш концерт?

ГЕОРГИЕВ: Па, во лето луѓето можат да одат на сто страни. А, кога ќе дојдам во зима, луѓето немаат што да прават, па доаѓаат на мојот концерт (се смее). Важно е само да дојдете добро расположени и во добро друштво.

■ Запознаени сте со забраната на ЗАМП во Македонија? Таа забрана се однесува и на Вашата музика. Кој е Вашиот став за ова?

ГЕОРГИЕВ: Каква врска имам јас со тоа? Не забранив јас. Не разбирам, навистина, зошто го прават тоа, но јас ништо не можам да променам. Си имаат луѓето интернет, па нека слушаат таму, може да купат и цеде... Што да правам?

■ Како Ви се промени животот откако сте татко?

ГЕОРГИЕВ: Не многу, морам да си признам. Единствено, бебето некогаш порано се буди, јас подоцна сум легнал и подоцна станувам, па ми е малку стрес ако ме разбуди во шест часот наутро.

■ Ве фаќа ли страв што е женско?

ГЕОРГИЕВ: Баш сакам што имам ќерка. Засега не стравувам, но,

веројатно, со времето ќе станам луд татко, кој сè следи.

■ Би ја оставиле ли и Софија да влезе во музичкиот бизнис?

ГЕОРГИЕВ: Зошто да не, но никогаш не би ја терал да прави нешто против своја волја. Луѓето мораат сами да се пронајдат и да го работат тоа што чувствуваат дека им лежи и што сакаат да го работат. Не значи дека ако таткото е фудбалер, дека и синот мора да биде тоа.

■ Следите ли политика?

ГЕОРГИЕВ: Само колку што морам, колку да бидам во тек. Избегнувам да следам дневна политика и сите политички манипулации на цел Балкан.

ГЕОРГИЕВ: Повеќе мислев на светската политика, Трамп, Путин, Меркел...

ГЕОРГИЕВ: Е, тоа, да. Сметам дека секоја промена е добредојдена, во принцип. Јас, навистина, не бев љубител на династијата Клинтон, па кој било друг да дојдеше, јас тоа би го поздравил. Во секој случај, помило ми е што дојде Трамп, отколку таа да победеше. А, ако ме прашате за оваа наша дневна балканска политика, тоа, навистина, не ме интересира затоа што, едноставно, е извртена и манипулативна и сè што не треба. ■





БРЕНД КОНЦЕПТИ | МУЗИЧКИ ИКОНИ

БИТЛСИ

НЕПОВТОРЛИВА МУЗИЧКА БАЈКА И МАГИЈА (ВТОР ДЕЛ)

Пишува | Соџир Косџов

Вообичаено, сите сказни, приказни и бајки од нашето детство и младоста, без разлика дали беа од браќата Грим или од Андерсон, почнуваа на ист начин: си била една убава принцеза.... или си бил еден храбар принц и..... така натаму. Бајката за која денеска ќе пишувам оди малку поинаку: Беше еднаш еден генијалец, Брајан Епштајн, кој од Ливерпул изнесе четири тинејџери во светот... и ги внесе во нашите животи. Погодувате, се работи за ливерпулските „бубачки“ - Битлси! Инаку, да се пишува за нив е многу тешко, но, сепак, предизвикот е поголем од таа тешкотија. Тие се творци на популарната рок и поп-музика и култура од

60-тите години на 20 век. Музиката што ја компонираа и изведуваа и новата културна парадигма што ја создадоа не беа само потрошувачки категории. Напротив, тие беа врвни уметнички форми исполнети со многубројни вредности и богата содржина достоинствени за почит. Овие млади креативни тинејџери од Ливерпул се творци на феноменот „битлманија“, феномен кој навидум е музички, но во основата е културен, во изразот уметнички, а по опфат, обем и карактер општествен. Најпрвин го изумија, а со времето и популаризираа рокенрол-звукот на две електрични гитари. Додадоа суштинска алка на синџирот на музичката експресија,

така што го сменија дотогашниот концепт на музика. Со тој звук создаваа песни и музика со која го урнаа сидот помеѓу музиката за млади и музиката за возрасни, што беше клучно достигнување во 60-тите години од минатиот век, па така потоа сè почна да звучи и да изгледа поинаку. Во крајниот исход тоа беше вистинско ослободување на личноста. Денес никој не може да го врати назад часовникот на индивидуалноста и слободата да биде тоа што е. Во таа смисла ова беше револуција во човековата историја, лична на индивидуален план, културна за општествената заедница, револуција која беше многу подлабока од сите други политички револуции познати дотогаш. Да се присетиме само на годините на бунтот на „децата на цвеќето“, кога цветаа хипи и афрофризури, годините на рокенрол и мјузиклот „Коса“, и на идолите на младите кои маршираа низ улиците и плоштадите (Мартин Лутер Кинг – „Јас имам сон“), но и тие кои вистински дигаа револуции (Че Гевара – Вистинскиот револуционер секогаш се раководи со огромни чувства на љубов). А, да не заборавиме

дека тие беа идоли и на Битлси. И што можеа да направат овие музички, и не само музички, генијалци од Ливерпул?

Тие, дефинитивно, ги запалија 60-тите години на 20 век. На младите, и не само на нив, им дадоа веселба, задоволство и возбуда. Но, тие станаа и симболи за нешто многу поважно, симболи за младешка непослушност и вредно спротивставување на зголемената задушливост и хипокризија на материјалистичката култура. Битлси укажуваа на апсурдите на општеството. Но, не се задоволуваа само со тоа. Не застануваа само на ниво на укажување. Активно се спротивставуваа на лицемерството и на алчноста. Не престанаа да бараат коренити промени. На крајот беа доживеани како вистинска промена, предвесник на сите идни музички, културни и општествени промени. На младите тинејџери им ги отвораа срцата и душите, а црниот неизвесен свет им го претвораа во прекрасно и смислено место, откривајќи им целосен спектар на емоции кои носеа голема надеж, уште поголеми соншта и немерлива инспирација за активност и креативно тво-

рештво. На тој план тие никогаш не изневерија (Don't Let Me Down - Не ме изневерувај). Со еден збор, тие направија вистинска разлика во нашите животи. Ни докажаа и покажаа дека не сме безнадежно беспомошни, дека не треба да се помируваме со општествената маргинализираност и дека очајот, немоќта и бесперспективноста можеме и мораме да ги претвориме во голема активирачка



енергија и заедничка синергија, која рушејќи ги старите догми и конзервативните правила, ќе создаде нови вредности за кои вреди да се бориме, избориме и да ги живееме.

Имаа визија за иднината. Инспирацијата за создавање им беше непресушна, а ентузијазмот немерлив. За сето тоа нивните пораки беа многу едноставни: Ако имате талент и енергија, можете да го победите системот. Само така можете од општествената заднина да истрчате на општественото игралиште и да го одиграте својот натпревар на животот. Како го правеа тоа? Па, тие не создаваа само музика. Даваа интервјуа, при што „сликаа“ со зборови. Маршираа низ улиците и јавно говореа за сè. Кога Џон, Пол, Џорџ и Ринго извикаа „Help! I need somebody“ (Помош! Потребен ми е некој), младите сфатија дека на секоја смртна душа ѝ се потребни љубов, пријателство и искрени чувства. Така тие им пркосеа на конвенциите, снимаа филмови, се бореа за цели во кои веруваа, провоцираа дијалог и дебата, и го насочуваа вниманието кон неконвенционалноста. Можеби



некогаш се однесуваа неразумно, но тоа беше резултат на нивниот нескротлив бунтовнички дух. Вистински бунтовнички класици! Сепак, беа и останаа (најверојатно за секогаш) музичари, поети, творци, изведувачи, кои со топлина ја допреа нашата душа, ги растреперија нашите срца, се грижеа за светот. Многу млади, а имаа свој цврст став. Со него ја создадоа и претставуваа новата култура на младите, која денес е доминантна. За нив младите отсекогаш биле мнозинска група во светот, врз која тие вршеа позитивно влијание, говореа во нивно име, но и заедно со нив поставуваа нови вредности. Таа култура и денес се негува, тие вредности и денес се живеат. Направија сè што е во нивна моќ никогаш да не останеме без нивен стих, збор, поезија, проза, мелодија, акорд или песна. Целото творештво на

Битлси е најдобар доказ за докажување на тезата дека рокот е уметност. Имињата на четворицата не случајно во 2004 година се најдоа на листата на 50 бесмртни на списанието „Ролингстон“ по повод одбележувањето педесет години од рокенролот. Сите ја признаваат генијалноста на тандемот Ленон – Макартни. Инаку, сета нивна умешност се состои во асимилирањето и синтезата на мноштвото постојни музички шеми, преку кои тие творејќи создаваа нови вредности. Тие први ја увидоа неограничената можност на музичката надградба, на рокенролот, така што, условно речено, една обична музичка форма директно ја трансформираа во уметност. Притоа успеаја сопствената индивидуалност да ја подредат на заедничкиот израз. Влијанието на ливерпулската четворка е толку големо што тие ги вооб-

личија патоказите на цела една генерација во Европа и во САД. Нивната музика ѝ даде посебна моќ на една нова култура, и тоа во мера во која истата беше сè поблиску до академското поимање на уметноста. Тие беа пионери на рок- и поп-авангардата од 60-тите години на 20 век. Сето тоа заедно е нивната филозофија, која се темели на мотото: „Верувај. Мисли. Дејствувај“. Посакуваа и се бореа за свет во кој единствен пасош е срцето. Тоа е филозофија јака и силна како филозофијата на Бертранд Расел. Сето тоа што го смислија, направија и пласираа на младите, но и на возрасните, е нивниот извонреден перформанс, оригинален и неповторлив, како генијалноста на Ајнштајн. Генијалци трајно посветени на идеите за мир, заедништво, праведност, слобода и демократија. ■

FINE HERBAL TEA

Vitea

ВРЕМЕ Е ЗА ЧАЈ!

Vitea чаеви за 100% енергија и виталност



Зелен чај со вкус на лимон



Чај од брусница



Плиниски чај



Чај од нане



Чај од јаболко и цимет



Црн чај



Чај од шипки



Чај од камилица



Чај од мајчина душица



Чај со вкус на шумско овошје



Чај од јагода и ванила



Чај од хибискус



Зелен чај

бушаминка

www.vitaminka.com.mk

ОВДЕ МОЖАМ ДА БИДАМ СВОЈА, ДА ИМАМ СВОИ ПРИЈАТЕЛИ

Паула Купер - Трајковски е девојка што го остава своето родно место Чарлстон, Јужна Каролина, и во име на љубовта решава да живее овде. Со Македонија првпат се запознава во 2010 година, а свој постојан престој во оваа земја има од 2012 година. Има двегодишен син и работи со интернет-продажба на накит. За македонскиот народ вели дека, навистина, ѝ се допаѓа што знае да ги почитува културата и традицијата. Ја сака безбедноста и начинот на кој луѓето живеат овде. Иако, како што открива за „Република“, смета дека е потребен отворен ум кон различностите

Пишува | Кристијана Николова Кузмановски



Паула со синот Ноа

Ги почитувам луѓето овде. Културата, традицијата... како што и мојот сопруг ги почитува моите. Навистина лесно успеав да се приспособам на животот во Македонија бидејќи сопругот и неговото семејство ми помагаат и ме поддржуваат во сè. Овде можам да бидам своја, да имам свои пријатели... Јас сум таа што сум, имам можност да живеам далеку од дома, флексибилна сум и создадов свој начин како да го направам мојот живот овде убав, без да ми биде тешко. Го игнорирам негативното и се фокусирам на тоа дека моето семејство ми е најважно.


■ Кое е Вашето искуство? Знае ли Македонецот да подаде рака и да помогне доколку е потребно?

ПАУЛА: Семејството на мојот сопруг, генерално, многу добро ме прифати

и многу го сака мојот син. Пријателите на сопругот и моите пријатели, исто така, се тие што се секогаш тука за нас кога ни е потребно. Јас, навистина, ги имам најдобрите золви и сметам дека можноста да се разговара со нив за сè, исто како со мојата сестра дома, е, навистина, прекрасна.

■ Кое е Вашето мислење за македонскиот народ?

ПАУЛА: Имам позитивно искуство, но и негативно. Мислам дека, генерално, има, навистина, добри и топли луѓе овде. Сум била на македонски свадби и, навистина, се волшебни. Ми се допаѓа што се почитуваат традицијата и обичаите. Ми се допаѓа што земјата е безбедна, што луѓето одвојуваат време за себе, за кафе надвор и за



■ Кога првпат дојдовте во Македонија?


ПАУЛА: Во Македонија првпат дојдов во јули 2010 година. Тоа беше на мојот прв одмор и моја прва средба со семејството на сопругот. Официјално, овде дојдов да живеам во 2012 година.

■ Доаѓате од земја со различна култура и традиција од Македонија. Како успеавте да се адаптирате на животот овде?

ПАУЛА: Јас реших дека ќе паметам зошто сум се преселила овде и нема никому или на ништо да му дозволам да застане на тој пат. Се преселив поради тоа што се вљубив и таа причина беше доволна за да се обидам и да направам тоа да функционира во моите очи.



Паула со сопругот Бојан



разговор со пријател. Но, за жал, овде има луѓе што не се отворени и не се однесуваат добро кога сум излезна низ град сама, без придружба на мојот сопруг. Се случува да ми се обратат со погрдни зборови. Не се случува често, но, според мене, доволно за да ме вознемири. Сметам дека луѓето не разбираат колку е потребно за странец што доаѓа од друга земја да се приспособи и да живее на друго место. Потребно е многу. Мора да се биде силен. Ги напуштив својот дом, своето семејство и моите пријатели. Го отворив својот ум кон нешто поинакво. Ги почитувам луѓето и тоа го очекувам за возврат. Исто така, мислам дека треба да се има и поголемо разбирање за луѓето со хендикеп. Навистина не ми се допаѓа сообраќајната некултура, на пример кога автомобили се паркирани на места наменети токму за луѓе од оваа категорија. Сакам Македонците да знаат дека не е важно како изгледа некој или колку е паметен, секој заслужува почит.

■ Дали Ви се допаѓа традиционалната македонска кујна?

ПАУЛА: Македонската храна е прекрасна. Ги сакам полнетите пиперки, мусака, скара, сутлијаш и обожувам шопска салата. Македонските вина се единствени. Мојата свекрва ми ја васади љубовта кон македонските специјалитети бидејќи, искрено, таа е најдобриот готвач во Македонија. Сум пробала храна на многу места овде, но немам вкусно подобра од нејзината.

■ Имате ли слободно време за да ја истражите Македонија? Кое, според Вас, е најубавото место што треба секој да го посети во оваа земја?

ПАУЛА: Имам двегодишен син, Ноа, и свој портал за накит, па со сопругот повеќе сме фокусирани околу обврските што ни ги носат работата и детето. Но имам посетено некои места во Македонија, кои, навистина, ми оставија голем впечаток. Многу ми се допаѓа Охридско Езеро и градот Охрид. Прекрасниот стар град. Не верував колку е

убав сè додека не го видов со свои очи. Навистина нешто неверојатно. Исто така, ми се допаѓа и Берово, чист и свеж воздух и прекрасна храна.

■ Во недостига ли Вашата земја?

ПАУЛА: Се разбира. Ми недостигаат различноста. Ми недостигаат мирното возење автомобил и полесниот начин за наоѓање паркинг. Ми недостигаат пријателите, семејството, но добрата работа во сето ова е технологијата. Таа ми помага постојано да бидам во контакт со сите. Најубавото од сè е што моите сакани во Јужна Каролина ја поддржуваат мојата среќа.

■ Кои се Вашите планови, останувате ли во Македонија?

ПАУЛА: Да, остануваме да живееме овде. Но никогаш не се знае што ќе ни донесе иднината. Навистина ми се допаѓа и сакам да живеам овде и се надевам дека позитивните работи ќе продолжат да ги надминуваат негативните. ■



ГЛАМУРОТ НА ШАНЕЛ



Боите се пролетни – ведри, пастелни нијанси на розова, сина, зелена, лимон-жолта. Од материјалите Лагерфелд нуди твид, букле, просирен тул и елегантна свила



Шанел останува верен на својата ДНК, која е фокусирана на ретро-силуети на гламур и на ефективни детали. Карл Лагерфелд покажа дека неговата мисија и понатаму е да лансира гламурозни, скапоцени парчиња облека. Во новата колекција на висока мода, која ја претстави

на Модната недела во Париз, силуетата ја нагласува со широк, кожен ремен во метална боја.

Боите се пролетни – ведри, пастелни нијанси на розова, сина, зелена, лимон-жолта. Од материјалите Лагерфелд нуди твид, букле, просирен тул и елегантна свила.

АТРАКТИВНО



Се разбира, и оваа колекција не можеше да биде осмислена без ДНК на куќата, а тоа се костумите, кои се базираат на палто и на долго здолниште со висока половина од букле. Лагерфелд овој костум го надгради со свилена блуза со јака што се врзува.

Колекцијата има и серија вечерни фустани, кои ги маѓепсаа стилистите што седеа во првиот ред на ревијата и правеа списоци за претстојниот „Оскар“.

Но, останува впечатокот дека Карл Лагерфелд од сезона во сезона не нуди ништо ново, освен мало поигрување со боите и со деталите, но во сфера на формата. ■



Пишува Ј. М. Б.

ГРАДОТ НА ВОДА, КОЈ ВО ЗИМА МАМИ ВОЗДИШКИ



Заборавете на летото, зимата е најдоброто годишно време за да го посетите овој град. Метежот за време на топлите сезони не е толку атрактивен. Студените месеци овозможуваат добар пат и тивки канали. Доколку се сметате за патник, а не за турист, ова е вистинско време да ја посетите Венеција

не е толку атрактивен. Студените месеци овозможуваат добар пат и тивки канали. Доколку се сметате за патник, а не за турист, ова е вистинско време да ја посетите Венеција.

Венеција е главен град на регионот Венето и на провинцијата Венеција. Градот бил основан во 569 година, кога група бегалци за да се спасат од инвазијата на Лонгобардите се населиле во крајбрежната област. До градот има и железничка пруга и автопат преку големиот лагунски мост, а на островот Лидо се наоѓа и аеродромот „Марко Поло“.

Градот има многу познати архитектонски и уметнички споменици: Дуждова палата, црквата „Свети Марко“ и деведесет други цркви, богати музеи, уметнички галерии, познатата академија на уметностите, опсерваторија и други научни и културни установи. Во

неа се одржуваат и познатиот Венециски филмски фестивал, Биеналето, Театарскиот фестивал. Позната е и по изработката на предмети од стакло (уметност што потекнува од островот Мурано), тантела, сребро, злато, кожа. Во предградијата на Венеција се наоѓа индустриска зона, а во близина се многубројните плажи, од кои најпозната е Лидо.

Најзначајните економски средства на градот произлегуваат од туризмот, додека другите производствени активности се префрлени на копно, во блиските центри како Местре и Маргера. Поради ова многу изворни жители на Венеција се преселуваат, а прекрасните палати се напуштаат и се пренаменуваат за туристички цели.

Венеција има повеќе од 170 канали по кои пловат гондоли, чамци, мали параброди и моторни бродови.



Најголем е Големиот канал на кој се наоѓа познатиот мост Ријалто, а околу 380 помали и поголеми мостови служат за преминување преку каналот.

Заштитен знак на Венеција се гондолите. Секој година се издаваат само три до четири дозволи за управување гондола, откако ќе бидат поминати ригорозните тестови, а во моментот, во цела Венеција има околу 350 гондоли и 400 гондолиери.

Градот е познат по романтиката, вљубените двојки доаѓаат тука за да уживаат во својата љубов возејќи се со гондоли низ овој рај.

Секој ден во Венеција доаѓаат по околу 50.000 туристи. Годишно, низ Венеција поминуваат по 18 милиони луѓе. Најмногубројни се во февруари кога се одржува Карневал под маски, кој е туристичка фарса број 1 повеќе од 1.000 години.

Од утро до вечер разгледајте сè што ќе ви падне под нозе и сiao ragazzi. Преминете преку мостот Ријалто, прошетајте по плоштадот „Св. Марко“, фотографирајте се со гулабите, заобиколете ја базиликата, воздивнете пред мостот, возете се со вапорето по големиот канал за на крај да уживате во вкусот на венециското капучино во средновековна кафетерија, или слушајте оркестар со преубаво еспресо на терасата од некое кафе... Токму така, прошетките по мостовите и по улиците ќе ви се чинат како сон во будна состојба. Во неа сè е прекрасно, па дури и кога изгледа сосема обично. Еден ден во Венеција вреди колку и еден месец во кој било друг град на светот. Венеција е преубава, но и трагична истовремено. Каква може да биде судбината на градот, кој се дави во водите од кои и се раѓа? „Аква алта“ или високата вода е состојба што најчесто се јавува во ноември и во декември, кога поради високиот прилив, нивото на водата се подигнува и до два метра и ги поплавува пониските подрачја, вклучително и плоштадот „Сан Марко“. Тоа е возбудиливо за туристите, но претставува огромен проблем за жителите.

Според процените, најрано во 2030 година, Венеција ќе стане „град на духови“, во кој ќе доаѓаат само туристи. Високата цена на имотот, која е преголема за локалните жители, и неможноста на малиот бизнис да се натпреварува со големите корпорации ги тераат жителите да го иселат градот. Венеција ќе ја снеса еден ден, а можеби и порано. Побрзајте да ја посетите пред да потоне.

Агенциските аранжмани за посета на Венеција авионски чинат 82 евра. Во цената се вклучени аеродромски такси, сместување во хотел со три ѕвезди. Цената зависи од местата на авиокомпанијата со која се лета.

Венеција може да ја посетите и со автобуски превоз, во пакет во кој влегуваат и Фиренца и Верона. Цената на агенциски аранжман ќе ве чини 119 евра доколку резервирате до средината на февруари.

Но, секако, ја имате и можноста сами да си направите резервации преку интернет и да ги искористите ниските цени на авиобилети до овој единствен град, да си поминете незаборавно и да посакате да се вратите пак. ■



РОБОТИ ЌЕ ГИ ЧИСТАТ АЕРОДРОМИТЕ И ЌЕ БИДАТ ВОДАЧИ ЗА ПАТНИЦИТЕ



Патниците на големите аеродроми низ светот, каде што секојдневно минуваат илјадници патници и каде што има голем метеж, бројни терминали и излези, може да имаат тешкотии при снаоѓањето, особено ако не зборуваат странски јазици. Високотехнолошките екрани и осветлените патеки помагаат, но од компанијата „Ел-Џи“ сметаат дека нивните роботи можат уште повеќе ќе ги олеснат патувањето со авион и услугите на аеродромот. Нивните роботи „Ерпорт Гајд“ се полиглоти и може да комуницираат со патниците на англиски, мандарински, јапонски и на корејски, како и на други јазици кои ќе можат да се инсталираат по потреба.

Тие се замислени на тој начин што доколку некому му е потребна помош за да стигне до авионот со кој треба да лета, треба само да му го покаже билетот на некој од роботите што ќе работат на аеродромот и на огромниот екран на средината на уредот тој ќе му ги покаже сите потребни информации, вклучувајќи го и времето на тргнување, од кога патникот ќе може да се качи во авионот и како да стигне до таму. Може дури да му каже на патникот колку е оддалечен и колку време му е потребно за да стигне до местото каде што треба да ја пријави картата, па дури и обезбедува информации за тоа какво

ќе биде времето во градот каде што ќе слета патникот. Доколку патникот и по сите објаснувања сè уште не е сигурен дека ќе се снајде, може да побара од роботот да го одведе таму.

Сепак, „Ел-Џи“ не ја ограничува намената на роботот

само како помош за користниците што ќе транзитираат низ аеродромот кон авионите, туку тие ќе може да помогнат и доколку некој сака да се напије кафе, да купи весник или да го најде тоалетот.

Бидејќи не е практично на аеродром да работат многу чистачи за да не се создава уште поголем метеж, а и површината за чистење е преголема, „Ел-Џи“ го креираше и роботот „Ерпорт Клининг“.




Тој може да чисти секакви видови подови и килими, а има и светлосни сензори, камери, детектори за пречки на патот и ЛИДАР за да не се судира со багаж, мали деца или која било друга пониска пречка. Тие имаат голем капацитет за собирање на нечистотијата во себе, неколку четки и мотори.

Овие роботи, кои компанијата „Ел-Џи“ ги претстави минатиот месец на Саемот за технологија во Лас Вегас, ќе бидат пуштени во употреба во текот на оваа година. За почеток ќе бидат пуштени во употреба на Интернационалниот аеродром „Инчеон“ во Сеул, Јужна Кореја. ■




ПРИДОБИВКИ ОД ЧУВАЊЕ ПТИЦА КАКО ДОМАШЕН МИЛЕНИК

Овие прекрасни суштества со своето друштво ќе ви донесат многу придобивки, а некои од нив може целосно да ве изненадат. Во споредба со другите домашни миленици, повеќето птици имаат долг животен век, а тоа значи дека нема да треба да се соочувате со тагата што ја чувствувате кога го губите вашиот крзнен пријател. Чувањето птици ја поттикнува социјалната интеракција, која е важна за вашето ментално здравје. Убаво е да слушнете како ве поздравува вашиот миленик секогаш кога ќе се вратите дома од работа. Постои интеракција со другите сопственици на миленици, комуникација и разменување меѓусебни искуства. Птиците за да бидат здрави бараат многу внимание. Играњето и зборувањето со миленикот може да го намали нивото на стрес, а, секако, тоа е добро за вашето здравје. Треба колку што е можно повеќе да го користите вашиот ум, а во тоа ќе ви помогне птицата на тој начин што ќе настојувате да ја научите некој нов трик и заедно ќе се забавувате. ■



ФЕНГ ШУИ: ДОМОТ ВО ГОДИНАТА НА ЦРВЕНИОТ ПЕТЕЛ


На 28 јануари настапи Кинеската нова година, а со тоа влеговме во владеењето на огнениот црвен петел, кој симболизира труд, просперитет и ефикасност. Стручњаци за фенг шуи предлагаат како да го уредите домот ако сакате да ги искористите неговите предности



Истокот ќе биде среќен во текот на целата година, особено за работа. Затоа, работната маса поставете ја така што ќе гледате на исток додека седите. Само така ќе привлечете и поголема заработувачка. Не поставувајте го креветот со перниците кон исток ако имате лесен сон или страдате од несоница. Поволна област е југоисток.


Северот е добар правец за студентите, научниците и за сите

на кои им е потребен поволен ветар во кариерата, но и за оние кои мечтаат за патувања. Ако



перниците ги поставите во таа насока, ќе бидете добро организирани, а ако сакате да бидете авторитет на работа и да ја зголемите продуктивноста, поставете ја работната маса на оваа страна. Спиене на североисток им се препорачува на сите што сакаат повеќе дружба и да пронајдат партнер, иако љубовта донесува и кревет на северозапад.

Западот во 2017 година, исто така, е поволен да ја поставите работната маса затоа што



ветува подобра заработувачка и можност за напредок во кариерата.

Најнеповолна област во оваа година е југот. Ако е можно, тргнете ги креветот, фотелјата и работната маса од југ. Кон југозапад може да гледаат само оние што се занимаваат со комуникации, маркетинг и забава.

Совет плус: Во годината на црвениот петел среќата ќе ја привлечете со црвени, портокалови и со жолти детали: перничина, тапети, поситни парчиња мебел, прекривки, слики...



ДРАЦЕНА, ТРОПСКО ЦВЕЌЕ ВО ВАШИОТ ДОМ

Драцената потекнува од тропските краишта на Африка и има околу 40 видови. Ова собно растение е многу елегантно, со прекрасни свиткани зелени листови, кои може да бидат еднобојни или со линии. Зависно од видот, расте од еден до три метри. Расте релативно бавно, а растението е многу долговечно. Негувањето на ова растение е многу едноставно. Најдобро е да го сместите во светла просторија, подалеку од директно сонце. Идеална температура е 17-27 степени. Во текот на зимата може да биде и малку пониска, но не помалку од 15 степени. Во зима треба и да престанете со прихранување, но земјата одржувајте ја влажна и не дозволувајте да се исуши. Се размножува со семе или со отсечени делови. Ако му паѓаат листовите што не пораснале целосно, тоа е прв знак дека растението е премногу или премалку заливано, или е во просторија во која температурата е прениска. ■





РЕКРЕАЦИЈА

СКИЈАЊЕТО КАКО ВИД СПОРТ И НАЈПОПУЛАРНА РЕКРЕАЦИЈА ВО ЗИМСКИОТ ПЕРИОД

Подготви | **Бојан Момировски**

Во минатото се сметало дека скијањето е начин на движење по снежните површини. Иако тоа прво настанало како потреба за транспорт и за движење, со еволуцијата низ 20 век прераснало во најпопуларен начин на рекреација и спорт во зимскиот период.

Првпат како рекреација скијањето го промовира Норвежанецот Сондре Норхајм кон крајот на 19 век кога конструирал скии со прицврстувачи и спуштајќи се по падините уживал во тоа што го прави.

Скијањето е основна дисциплина на Зимските олимписки игри и се дели на повеќе дисциплини. Главни се алпското скијање, нордиското и скијачките скокови.

Како рекреација на секоја падина во светот се користи алпското скијање, кое е поделено во четири дисциплини, слалом, велеслалом, супервелеслалом и спус.

Сè поголем е бројот на рекреативци кои секој слободен момент го користат да



отидат на некоја планина, зимски скијачки центар и да уживаат во скијањето.

Искусните скијачи го прават тоа на прекрасен начин, може да се каже дека се вистински балетани на снежна површина, а да се гледа скијање е празник за очи.

За да може да се скија, потребни се повеќе елементи. Покрај основната опрема - скии, прицврстувачи, чизми, стапови и квалитетна облека - потребно е да има и услови за скијање. Скијачите



имаат потреба од жичарница или ски-лифтови, кои ќе ги искачат до највисоката точка на патеката за скијање.

Во Република Македонија постојат повеќе ски-центри, а посетата на Маврово, Попова Шапка, Крушево, Пониква, Пелистер за време на викендите е сè почеста.

Многу македонски рекреативни скијачи се одлучуваат да заминат и на некои скијачки центри низ Европа, а тоа најчесто е Бугарија, каде што скијаат на Банско или на Боровец, или Србија, односно Копаоник, но, исто така, и Австрија или Италија, каде што постојат повеќе од неколку стотини скијачки центри.

Ова за некои рекреативци, можеби, е скапо бидејќи целата опрема од висок квалитет преминува повеќе од неколку стотини евра.

Потребно е опремата да е со висок квалитет за да не се случат несакани падови и големи повреди. Затоа голем број производители на скијачка опрема, како што се Саломон, Елан, Атомик, Росињол, водат голема грижа за потенцијалните купувачи и од година во година го подобруваат квалитетот на опремата овозможувајќи им на оние што првпат ќе се одлучат да скијаат сигурност, трајност и квалитет. ■

ЉУБОМИР СПАСИЌ
МАКЕДОНСКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВЕЦ
ВО КАЈАК НА ДИВИ ВОДИ

САНАЦИЈА НА ПАТЕКАТА НА МАТКА ЌЕ НИ ОБЕЗБЕДИ ПОДОБРИ УСЛОВИ ЗА ТРЕНИНГ

Разговараше |
Горан Зивчевски

«Пред да проговориме за твоите успеси и остварувања од минатата година, кажи ни нешто повеќе за кајакарството во Македонија, колку клубови функционираат, каде тренирате...»

СПАСИЌ: Може да се каже дека кајакарството во Македонија е во подем и сè повеќе млади

се интересираат и почнуваат да тренираат. Полека се приближуваме кон останатите европски држави каде што се отвораат и посебни студии на факултетите кои се наменети конкретно за овој спорт. Во насока на промоција и популаризација на спортот, ние заедно со Кајакарската федерација и клубовите го организираме проектот „Сите во кајак“, во кој

учествуваат најмногу деца од основните училишта од целата земја, а тоа го овозможуваме бидејќи проектот функционира како карван кој движи низ Македонија. Целта е да се дојде до што е можно помлади заинтересирани лица, кои од мали нозе ќе ги привлече кајакот и ќе почнат да се занимаваат со овој спорт.

Во Македонија во рамки на овој спорт функционираат два комитета и една комисија, Комитетот за слалом кој брои десетина клуба и Комитетот за мирна вода (кану-спринт) со исто толку кајакарски клубови, а од годинава работи и Комисија за спуст, односно за кајак на диви води.

Минатата година беше една од најуспешните за Љубомир Спасиќ, македонскиот репрезентативец во кајак на диви води, затоа што ја заврши на високото четврто место на европската ранг-листа. Иако за многумина е предизвик да најдат мотивација за да излезат од својот дом на ниската температура, на овие професионалци и вљубеници во кајакот не им пречи по подготовките на снегот да ги облечат своите костими и да се пуштат во ледените води. Спасиќ за „Република“ откри нешто повеќе за тоа како функционираат и каде тренираат во нашата земја, за неговите достигнувања во минатата година и за плановите за оваа

СПАСИЌ: Дисциплината спуст почнав да ја практикувам повеќе изминатите две-три години, а во 2016 година ѝ пристапив малку посериозно. Претходно возев и слалом и спуст, па повеќе внимание му обрнував на слаломот. Во 2015 година на квалификациите за Олимписките игри бев единствен претставник на Македонија и тогаш се концентрирав на дисциплината слалом. За жал, не успеавме да оствариме олимписката норма, па затоа минатата година се концентрирав на дисциплината спуст, а тоа вроди со плод. Може да се каже дека 2016 година беше најуспешна за мене досега, тука некаде со 2010 година кога на ЕП во Германија освоивме 8. место. И во Аугсбург имав шанса да освојам медал, но завршив на 4. место поради мала грешка.

«Ги спомна двете кајакарски дисциплини на диви води, спуст и слалом. Која е разликата меѓу нив?»

СПАСИЌ: Постои голема разлика меѓу тие две дисциплини. Различни се димензиите на кајакот, различни се веслата што се користат, а се возат на природни патеки.

Спустот се вози на право и исклучиво се гледа времето за кое кајакарот ја минал патеката. Слаломот, пак, многу зависи од процената на судиите и од начинот на кој се минува низ вратите. Може да добиеш казни поени ако барем малку ја закачиш капијата, а со тие работи се менува целиот пласман на кајакарот. Спустот е поедноставен од технички аспект, тргнуваш од стартот и пласманот не може да ти зависи од процената на судијата.

«Во Скопје оваа година ќе се одржи Европскиот куп во кајак. До каде се подготовките за ова натпреварување?»

СПАСИЌ: Оваа година сме организатори на Европскиот куп, кој ќе му претходи на Европското првенство што ќе се одржи на Матка. На него ќе има

голем број учесници, повеќе од 30, колку што се најавени досега. Ние се трудиме во делот на организацијата да биде сè беспрекорно. Се надеваме и дека ќе се израдуваме на првиот европски медал на домашен терен. На овој настан учество ќе земат натпреварувачи од околу 20 земји бидејќи тој период го искористат за подготовки за ЕП.

«Кајакарството е олимписки спорт и сигурно веќе имате план за подготовките за квалификациите за Токио 2020. Може ли да се надеваме на пласман на ОИ?»

СПАСИЌ: За да се стигне таму, потребно е од секој поединец максимално да вложува во делот на тренинзи, подготовки, да се откаже од многу работи и да се фокусира само на тренинг. Ние некогаш тренираме и по 3 пати на ден, на вода, кондиционен и во сала. Моментално ни помага и словенскиот селектор на кајакарскиот тим кој прифати да соработуваме, а Словенците во дисциплината спуст моментално се број еден во светот. Ни ги прегледува времињата и дава инструкции како да работиме, а од него сум повикан да бидам гостин на подготовките на словенската репрезентација во Истра овој месец.

«Што им е потребно на кајакарите за во иднина да остваруваат подобри резултати и спортот уште повеќе да се популаризира?»

СПАСИЌ: Се надевам дека новите мерки што ги најави Владата ќе им помогнат на повеќе спортови, ќе се обезбеди комплетна спортска опрема и ќе се подобрат условите во инфраструктурните објекти. Конкретно, нам ни е потребна санација и реновирање на патеката Матка, каде што ќе имаме подобри услови за тренинг, а таму во наредните години би можеле да бидеме и организатори на Светско првенство. Во тој дел се потребни финансиски средства. ■

Нашите тренинзи во месеците кои не се толку ладни ги одржуваме на Матка, додека кога е навистина ладно, како во овој период, повеќе тренираме на езерото во Велес, на реката Вардар, а понекогаш имаме тренинзи и на базен. Таму се оди најчесто за да се одржат часовите за почетници.

«Минатата година го подобри пласманот од 2015 година и заврши на 4. место на европската ранг-листа, а и на Европскиот куп во Аугсбург оствари висок пласман, исто така, завршувајќи четврти во дисциплината спуст. Дали 2016 година беше најуспешната за тебе?»

ВРЕМЕПЛОВ

3 февруари 1977 година

Во несреќен случај во близина на Македонски Брод загинава Васко Каранѓелески, народен херој на Македонија, првоборец и генерал-полковник на ЈНА. Во војната учествувал од 1941 година. По ослободувањето дипломирал на Воената академија „Ворошилов“ во СССР, на ВВА и на Курсот за оператика на ЈНА. Бил член на ЦК на КПЈ. Прогласен е народен херој на Југославија. Меѓу народот се памети како изразито промакедонски ориентиран.

7 февруари 1945 година

Велика Британија предложи план за поделба на Палестина на еврејски и на арапски дел. Евреите го прифатија планот според кој добива своја национална држава, а Арапите го отфрлија. Во 1948 година британските трупи се повлекоа од Палестина. Истиот ден, во Палестина беше прогласена еврејската држава Израел, која опфаќаше 77 проценти од подрачјето на историската Палестина. Еден ден потоа, арапските држави влегоа на поранешното британско подрачје, а судирите што избувнаа, Израел ги искористи за проширување на своите територии.

7 февруари 1876 година

Нокта меѓу 19 и 20 февруари 1876 година ст. стил, на денот на св. Партениј Лампсакиски, во Цариград се упокоил Партенија Зографски, првиот македонски учебникар, филолог, фолклорист, еден од најистакнатите културни и црковни работници од 19 век во Македонија и прв македонски митрополит. Павле Тризловски е роден во 1818 година во Галичник. Првото образование го стекнал во манастирот „Св. Јован Бигорски“, а во 1836 година во Охрид му бил ученик на Димитар Миладинов. Замонашен е во манастирот „Зограф“ на Света Гора во 1842 година, при што го добива името Партениј, а по манастирот и презимето Зографски.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА, ПРЕЦИЗНО ПЛАНИРАЊЕ	0	ЗАВРШЕН ЗБОР НА МОЛИТВА, АМИН	ПРЕОСТАНАТ ДЕЛ, ОСТАТОК	ПРОТИВОТРОВ ВО ОРГАНИЗМОТ	ДЕЛ ОД ТЕЛОТО, МЕВ	РЕКА ВО ИТАЛИЈА, ПРИТОКА НА ПО	ФРАНЦУСКИ ПРЕТСЕДАТЕЛ ФРАНСОА	ПОСТАР ЧЛЕН НА НЕКОЈ СПОРТСКИ КЛУБ	ВИД МИНЕРАЛ ОД ИРИДИУМ И ОСМИУМ
ПОМЕН НА УМРЕН (МН.)									
ВИД ШВАЈЦАРСКО СИРЕЊЕ									
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ (МН.)									
АНТИ-МОЛОВА РУДА									
ЈАГЛЕРОД		ОТИЛИЈА НАГАЛЕНО ЕДЕН СВЕТСКИ ЈАЗИК				ДИМИТРИЕ ОСМАНЛИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ОД ПРАГА			СКИША, НАЦРТ, ПРОЕКТ
ИВО АНДРИК			БИВШ СТАРИ ЕВРОПСКИ ПАРИ				РАДОВАН ПАРЛОВСКИ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ		
ВИД ГРАБЛИВА ПТИЦА					ЛУЈ САЛИВЕН МЕСТО ВО ИСТОЧНА УНГАРИЈА			ЛИТАР "НАРОДНО ОСЛОБОДИТЕЛЕН ОДБОР"	
КОВАЧКИ ПРИБОР									
ПРЕФИКС: ПЧЕЛА				ВИД ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО РЕКА ВО ВЬЕТНАМ					
ЛАСЛО САБО			ПЛЕТЕНА ТКАЕНИНА ВИД УКРАСНО РАСТЕНИЕ						НЕПОБИТЕН ФАКТ
ЕГЕЈСКИ ОСТРОВ								ВОЛТ ЦРТАЧ НА ИКОНИ	
ЕДНО ГОДИШНО ВРЕМЕ					ОПЕРСКИ МЕЛОДИИ ЕКС ГЕН. СЕКР. НА ООН КОФИ				
АРГЕНТИНСКИ ФУДБАЛЕР РОБЕРТО						ПРВА НЕПОЗНАТА ВО МАТЕМ. АНИТА ВАХТЕР			
ГРАНИЧНА ТАКСА							ОТИС ТОРП СТАР СЛОВЕН		
АРТИСТА КАТА МИРАНДА				КУЛНСКИ САД ЗА ТОПЧЕЊЕ (МН.) АЦО ИЦЕВ					
ПОКРАИНА ВО КИНА						АНГЛИСКИ ШАХИСТ ЦОНАТАН УРАНИУМ			
СПИСИ, ДОКУМЕНТИ					ПОЧЕТОК НА ДЕНОТ (МН.)				

РЕШЕНИЕ: ПАРАСТОСИ, РЕСТОРАНИ, РЕСТОРАНИ, ЕМЕНТАЛЕР, В. ЗИМА, АРИИ, АЛЛА, ИКС, ЦАРНИНА, Ц. ОТА, ДО, ИА, ЕКС, РП, ПРЕЛ, ПС, Л, НАКОВАЛНА, АЛИ, АВИОН, ЛС, ТРИКО, ИКАРИЈА, О, ИЗА, АВАНА, ОТ, ИЗА, АВАНА, ИНИН, ЛИН, АН, АКТ, УТРА

ДВОГЛЕД

ЗАЕВ: ЃОРЃЕ ИВАНОВ? НЕ Е ПРЕТСЕДАТЕЛ, ТОЈ Е ЦАР,
ОДУШЕВЕН СУМ ОД НЕГО И ОТСЕКОГАШ СУМ ГО САКАЛ

Лидерот на СДСМ, Зоран Заев, изјави дека претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов му е најдобар другар, многу го почитува, нема поим кој е тој Стево Пендаровски и дека Македонија ниту имала, ниту ќе има претседател како Ѓорѓе.

Заев ова го изјави пред да влезе на состанок со претседателот и да го замоли да му даде мандат за да формира влада, иако СДСМ ги загуби изборите од ВМРО-ДПМ-НЕ освојувајќи и помалку гласови и помалку мандати.

Како што знаете, СДСМ победи на изборите бидејќи 612.000 граѓани што гласаа за ДУИ, ДПА, Села, Кекеновски, Левица и за Зоран Заев и СДСМ не гласаа за ВМРО, што значи дека ВМРО не победи иако имаше најмногу гласови како партија, не разбирате математика, многу е едноставно, на избори само ние смеаме да победиме иако ќе загубиме, но само навидум ќе загубиме, ние, секако, победуваме - објасни кратко и јасно Заев.

Тој на новинарско прашање дали не му е срам да доаѓа кај Иванов по мандат иако организираше протести и му ја запали канцеларијата на претседателот, а, исто така, и не ја признава неговата легитимност, одговори:

Видете, значи вака, тоа не е точно, тоа е бил некој друг Заев, кој протестирал против Иванов и кој заедно со ДУИ и со Катица не го признаваме, можеби бил некој мој двојник или маскиран да бил како мене, знаете ние во Струмица се маскираме често и е можно некоја моја стара маска кога сум се маски-

рал во себеси некој да ја нашол и да ја злоупотребил за да го критикува овој прекрасен претседател. Навистина, Иванов е многу мил, убав човек, паметен, културен и вистински државник, кој се грижи за интересите на Македонија - изјави Заев.

Јас сум одушевен од него. Како ме слушаше кога му зборував мило да ми го даде мандатот за влада, и да прогледа малку низ прсти сега ако немам 61 пратеник, бидејќи шо, 49 малку пратеници ле се, мале? Тој човек Иванов не е претседател, тој е цар, цар! Да ви каже Заев. Мене Господ ме црпи таму до нивите за денес Иванов да ми даде мандат и тоа е судбина - додаде Заев.

Медиумите се интересираа за ставот на Заев што во случај доколку Иванов го почитува Уставот и не му го даде мандатот:

Па во тој случај лицето Иванов уште еднаш ќе докаже дека е продолжена рака на ВМРО и на Никола Груевски и е човек без интегритет, слеп партиски послушник, кој е против слободата, правдата и демократијата за кои се бори СДСМ, односно е против животот во Македонија бидејќи е против месијата Зоран Заев, а ако си против Заев сакаш сите во Македонија да умрат - рече Заев.

Сепак, јас апелирам Иванов да е супер човек и да го даде мандатот кај чичо Заев, да не се праи ногу сега некаков, како да кажам, фраер на литар кубен по метар или така нешто. Само позитивно искуство имам со тај човек Иванов претседател, верувам дека и сега ќе се одважи да е прекрасен и да

си го даде мандатот кај мене или пола кај мене, пола кај Вицето, како му е позгодно - советува лидерот на СДСМ.

Многу убаво ме аболираше, подобро аболира Ѓорѓе и од Бранко Црвенковски и од Катица. Уф, како само аболира Ѓорѓе, тоа му зборував баш, дека најубаво ми беше на душичката кога он ми даде аболација, а не Бранко, кој е тој Бранко. Тој никогаш не ми бил омилен претседател, само Ѓорѓе го сакам јас, Бранко и Стево ги.... ајде да не ја довршувам песната, има и деца што ме гледаат на телевизор, здраво деца јас сум чичо Зочето и сум кај прецедник, кој треба да го сакате сите Ѓорѓе Иванов, ајде да запееме сите деца „Уз маршала Ѓорѓа, јуначкога сина нас мандат чедати ооон“ - гледајќи кон камерите Заев им се обрати и на најмладите.

Ѓорѓе вети дека ќе ми се јави секако да се чуеме од понеделник бидејќи не може од први зошто нели денес е први и ние не сме први ама ќе бидеме и мандатот ќе ни го даде Ѓорѓе премудрио и ќе направиме влада и ќе владееме вечно до крајот на времето или додека не ми се здоаде или додека имаме шо да делејме со Вицето, а после ќе отстапиме власт на кој било, ќе си седејме во хаџиендата на море и граѓаните ќе може на слики да гледат како добро се живее кога работеш за народо како шо ние ќе работеме. Само Ѓорѓе свети златен најзлатен добар јак да го даде тај мандатот и да тераме магаарто - заврши Заев. ■

Кромиди Запад

*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти вниманието на одредени појави во општеството. Секоја сличност со вистинските луѓе и институции е случајна.



КИНЕСКА ПИЛЕШКА САЛАТА



СОСТОЈКИ:

За салатата ќе ви треба
(1 шолја=240 мл):

- 500 гр пилешки стек
- ајсберг или кинеска марула
- малку црвена зелка
- 2 мали лукчиња
- 1 краставица
- 1/3 шолја бадеми

За преливот ќе ви треба:

- 3 лажици темно сусамово масло
- 1/4 шолја вински или оризов оцет
- 1/4 шолја растително масло
- 2 лажици шеќер
- 1 лажичка сол
- прстофат мелен црн пипер

ПОДГОТОВКА:

- Пилешкото месо ставете го да се вари во солена вода.
- Исечкајте ја салатата, изрендајте ја зелката, додајте ги исечканото лукче и краставицата и измешајте ги. Додајте ги и сечканите бадеми.
- Во сад ставете ги сите состојки за преливот и убаво измешајте ги.
- Пилешкото искинете го на парчиња, или исечкајте го и соединете го со салатата и со преливот.
- Сервирајте!

СОВЕТ: Внимавајте, за да го добиете автентичниот вкус, треба да користите темно сусамово масло

АЦЕРОЛА

АЛКАЛОИД®

таблети за цвакање



Додаток во исхраната

- ✓ Природен витамин Ц
- ✓ Пријатни ароми
- ✓ Без шеќер

ВИТАМИНОТ Ц
ПРИДОНЕСУВА
ЗА:

- одржување нормална функција на имунолошкиот систем;
- заштита на клетките од оксидативен стрес;
- нормален метаболизам за создавање енергија;
- намалување на заморот и на исцрпеноста;
- зголемена апсорпција на железо.



АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ



#ВИСТИНСКОТЕМНО

WWW.ZLATENDAB.COM.MK